

DVD систем на домашно кино

Упатство за употреба

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Внимание! Употребата на оптички инструменти со овој производ ќе ја зголеми опасноста за повреда на очите.


Не поставувајте го уредот во ограничен простор, како што е полица за книги или вграден шкаф.

За да го намалите ризикот од пожар, не покривајте го отворот за вентилација на апаратот со весници, прекривки, завеси итн. Не ставајте извори на отворен оган, како на пример свеќи врз него.

Не изложувајте го овој апарат на капење или прскање и не поставувајте предмети полни со вода, како што се вазни врз него за да го намалите ризикот од пожар или електричен удар. Не изложувајте ги батериите или апаратот со инсталирани батерии на прекумерна топлина како што се сонце, оган или слично.

Овој апарат мора да биде безбедно прицврстен за подот/ ѕидот, согласно со упатството за поставување за да спречите повреда.

Само за употреба во затворени простории.



Овој апарат е класифициран како производ од CLASS 1 LASER. Оваа ознака е поставена на надворешна површина одзади.

За потрошувачите во Европа



Отстранување на стара електрична и електронска опрема (применливо

во Европската унија и во други европски земји со посебни системи на собирање)

Овој симбол на производот или на неговата амбалажа покажува дека со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Наместо тоа, треба биде предаден на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно отстранување на производот ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне при заштита на природните богатства. Контакттирајте со локалната месна заедница, со канцеларијата за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ за подетални информации околу рециклирањето на овој производ.



Pb

Отстранување на потрошени батерии (применливо во Европската унија и во други

европски земји со посебни системи на собирање)

Овој симбол на батеријата или на амбалажата покажува дека со батеријата која што е дадена со

овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад.

Кај определени батерии овој симбол може да се користи во комбинација со хемиски симбол. Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb) се додаваат ако батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива или 0,004% олово. Со правилно отстранување на овие батерии ќе помогнете да се спречат потенцијално негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на батеријата. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства.

Во случај на производи кои од безбедносни причини, поради изведба или интегритет на податоци имаат потреба од трајна поврзаност со вметната батерија, оваа батерија треба да ја замени само квалификуван персонал.

За да обезбедите дека со батеријата ќе се постапува соодветно, предадете го искористениот производ на соодветно збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. За сите други батерии, погледнете го делот за тоа како безбедно да се отстрани батеријата од производот. Предадете ја батеријата на применливото збирно место за рециклирање на потрошени батерии.

За подетални информации за рециклирањето на овој производ или батеријата, контактирајте со вашата локална месна заедница, вашиот сервис за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ.

Забелешка за потрошувачите:
следните информации се
применливи само за опремата
продадена во земјите што ги
применуваат директивите на ЕУ.

Производителот на овој
производ е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Овластениот
претставник за ЕМС
и безбедност на производот
е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. За какви било
проблеми со услугата или со
гаранцијата, повикајте се на
адресите дадени во посебните
документи за услуга или
гаранција.

Мерки за претпазливост

За изворите за напојување

- Уредот не е исклучен од довод за струја сè додека е поврзан со штекерот за наизменична струја, дури и ако самиот апарат е исклучен.
- Бидејќи приклучокот за струја се користи за да се исклучи уредот од довод на ел. енергија, поврзете го во лесно достапен штекер за наизменична струја. Ако забележите ненормално однесување на уредот, веднаш исклучете го приклучокот од штекерот за наизменична струја.

Авторски права

Овој систем е опремен со Dolby* Digital и прилагодлив матричен декодер за звук во опкружување на Dolby Pro Logic (II), како и со дигиталниот систем за звук во опкружување на DTS**.

* Произведено според лиценца на Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и симболот со двојно D се заштитени знаци на Dolby Laboratories.

** Произведено според лиценца на Patent Nos во САД: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 и други издадени или во процес на издавање патенти во САД и ширум светот. DTS, Symbol, & DTS и Symbol заедно се регистрирани заштитни знаци & DTS Digital Surround и логоата на DTS се заштитени знаци на DTS, Inc. Производот вклучува софтвер. © DTS, Inc. Сите права се задржани.

Овој систем вклучува High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) технологија.

HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface се заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на HDMI Licensing LLC во Соединетите Американски Држави и во други земји.

Логоата „DVD-RW“, „DVD-R“, „DVD+RW“, „DVD+R“, „DVD VIDEO“ и „CD“ се заштитени трговски знаци.

„BRAVIA“ е заштитен трговски знак на Sony Corporation.

„PLAYSTATION“ е заштитен знак на Sony Computer Entertainment Inc.

Технологијата за кодирање аудио MPEG Layer-3 и патентите се со лиценца на Fraunhofer IIS и Thomson.

Windows Media е или регистриран трговски заштитен знак или заштитен знак на Microsoft Corporation во Соединетите Американски Држави и/или во други земји. Овој производ содржи технологија којашто е предмет на определени права на интелектуална сопственост на Microsoft. Забранета е употреба или дистрибуција на оваа технологија вон овој производ без соодветната лиценца на Microsoft.

За MPEG-4 Visual

ОВОЈ ПРОИЗВОД Е ЛИЦЕНЦИРАН СПОРЕД ЛИЦЕНЦАТА ЗА ПОРТФОЛИОТО СО ПАТЕНТИ НА MPEG-4 VISUAL ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРЦИЈАЛНА УПОТРЕБА НА ПОТРОШУВАЧОТ ПРИ ДЕКОДИРАЊЕ ВИДЕО ВО СОГЛАСНОСТ СО СТАНДАРДОТ ЗА MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO“) ШТО БИЛ КОДИРАН ОД ПОТРОШУВАЧОТ ЗАРАДИ ЛИЧНА И НЕКОМЕРЦИЈАЛНА АКТИВНОСТ И/ИЛИ БИЛ СТЕКНАТ ОД ДАВАТЕЛ НА ВИДЕО-УСЛУГИ ШТО ИМА ЛИЦЕНЦА ЗА MPEG LA ДА ОБЕЗБЕДУВА ВИДЕО ВО ФОРМАТ MPEG-4. НИТУ ЕДНА ЛИЦЕНЦА НЕ Е ОДОБРЕНА, НИТУ ЌЕ СЕ ОДНЕСУВА НА КАКВА БИЛО ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО ПРОМОТИВНИ, ИНТЕРНИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ УПОТРЕБИ, КАКО И ЗА ДОБИВАЊЕ ЛИЦЕНЦА, МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЈАТ ОД MPEG LA, LLC. ВИДЕТЕ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Сите други заштитени знаци се заштитени знаци на нивните соодветни сопственици.

За ова упатство за работа

- Упатствата во ова упатство за работа ги опишуваат контролите на далечинскиот управувач. Може да ги користите и контролите на уредот ако имаат исти или слични имиња како оние на далечинскиот управувач.
- Менито со контроли може да се разликува во зависност од областа.
- „DVD“ може да се користи како општ термин за DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R и DVD-RW/DVD-R.
- Зададената поставка е подвлечена.

Содржина

Мерки за претпазливост	3
За ова упатство за работа.....	4
Дискови што се репродуцираат/ датотеки од USB-уред	6
Содржина на пакувањето	11
Индекс за делови и контрола	13
Водич за контролното мени.....	18

Почеток

Чекор 1: Инсталирање на системот	22
Чекор 2: Поврзување на системот	25
Чекор 3: Поставување на системот	30

Репродукција

Репродукција на диск	33
Репродукција на датотеки на диск/ USB-уред	33
Други операции за репродукција	36
Избор на режимот на репродукција	40
Прикажување на информациите за дискот/USB-уредот	44
Уживање во аудио/видеото на поврзаната компонента	46

Пребарувач на станици

Претходно меморирање радиостаници	47
Слушање радио	47

Звучен ефект

Уживање во опкружувачки звук	49
Избор на звучен ефект	51

Погодни функции

Користење на функцијата „Control for HDMI“ (Контрола за HDMI) за „BRAVIA“ Sync	52
Пренос на песни на USB-уред	54
Употреба на тајмерот за заспивање ...	57
Прилагодување на доцнењето помеѓу сликата и звукот.....	58
Промена на влезното ниво на звукот од поврзаните компоненти	58












Поставувања


Промена на осветленоста на екранот на предниот панел	59
Вклучување/исклучување на демонстрацијата	59
Повторно изведување на брзото поставување	59
Автоматско поставување на системот во режимот на подготвеност	59
Изведување понатамошни поставувања	60

Дополнителни информации

Мерки за претпазливост	68
Решавање проблеми	70
Спецификации	76
Индекс	80

Дискови што се репродуцираат/датотеки од USB-уред

Вид	Лого на дискот	Својства	Икона
DVD VIDEO	     	<ul style="list-style-type: none"> • DVD VIDEO • DVD-R/DVD-RW во формат DVD VIDEO или режим на видео • DVD+R/DVD+RW во формат DVD VIDEO 	DVD-V
Режим СВ (снимање видео)	 	<ul style="list-style-type: none"> • DVD-R/DVD-RW во режимот СВ (снимање видео) (освен за DVD-R DL) 	DVD-VR
VIDEO CD		<ul style="list-style-type: none"> • VIDEO CD (дискови со вер. 1.1 и 2.0) • Super VCD • CD-R/CD-RW/CD-ROM во формат за видео CD или формат Super VCD 	VIDEO CD
Super Audio CD	 SUPER AUDIO CD	<ul style="list-style-type: none"> • Super Audio CD 	Super Audio CD
CD		<ul style="list-style-type: none"> • Аудио CD • CD-R/CD-RW во формат за аудио CD 	CD
DATA CD	-	<ul style="list-style-type: none"> • CD-R/CD-RW/CD-ROM во формат DATA CD што ги содржи следните видови датотеки и е во согласност со ISO 9660¹⁾ Level 1/Level 2 или Joliet (проширен формат). <ul style="list-style-type: none"> - MP3 -датотеки²⁾³⁾ - JPEG-слики⁴⁾ - Xvid/MPEG4-видео датотеки 	DATA CD
DATA DVD	-	<ul style="list-style-type: none"> • DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW во формат DATA DVD што ги содржи следните видови датотеки и е во согласност со UDF (Universal Disk Format - Универзален формат на дискови). <ul style="list-style-type: none"> - MP3 -датотеки²⁾³⁾ - JPEG-слики⁴⁾ - Xvid/MPEG4-видео датотеки 	DATA DVD

Вид	Лого на дискот	Својства	Икона
USB-уред	–	<ul style="list-style-type: none"> • USB-уред што ги содржи следните видови датотеки: <ul style="list-style-type: none"> – MP3-датотеки²⁾³⁾ или WMA/AAC-датотеки³⁾ – JPEG-слики⁴⁾ – Xvid/MPEG4-видео датотеки 	

¹⁾Логичен формат на датотеките и папките на CD-ROM, дефиниран од ISO (Меѓународна организација за стандардизација).

²⁾MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) е стандарден формат дефиниран од ISO/MPEG за компресирани аудио податоци. MP3-датотеките мора да се во форматот MPEG1 Audio Layer 3.

³⁾Системот не може да репродуцира датотеки со заштита на авторските права (Дигитално управување со правата).

⁴⁾JPEG-сликите мора да се во согласност со форматот за слики DCF. (DCF „Design rule for Camera File system (Правило за дизајн на податочен систем на камера)“; стандарди за слики за дигитални камери, регулирани од Јапонската асоцијација за електроника и информатичка технологија (JEITA).)

Забелешки за дисковите

Овој производ е дизајниран да репродуцира дискови кои се усогласени со стандардот за компактен диск (CD).

Двојните дискови и некои од музичките дискови што се кодирани со технологиите за заштита на авторските права не соодветствуваат со стандардот за компактен диск (CD), затоа овој производ можеби нема да е компатибилен со тие дискови.

Пример на дискови што системот не може да ги репродуцира

Системот не може да ги репродуцира следниве дискови:

- CD-ROM/CD-R/CD-RW освен оние што се снимени во форматите наведени на страницата 6
- CD-ROM снимен во формат PHOTO CD
- Делот со податоци на CD-екстра
- CD со графика
- DVD-аудио
- DATA CD/DATA DVD што не содржи MP3-датотеки, JPEG-слики, Xvid-видео датотеки или MPEG4-видео датотеки
- DATA CD/DATA DVD што е создаден во форматот Packet Write
- DVD-RAM
- Blu-ray Disc

Исто така, системот не може да ги репродуцира следниве дискови:

- DVD VIDEO со различен код на област (страница 8)
- Диск што има нестандартен облик (на пр. картичка, срце)
- Диск на којшто има хартија или лепенки
- Диск на којшто има лепило од целофанска лента или лепенка

Забелешки за CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

Во некои случаи, CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW не може да се репродуцираат на овој систем заради квалитетот на снимката или физичката состојба на дискот или заради карактеристиките на уредот за снимање и софтверот за авторизација. Дискот нема да се репродуцира ако не е правилно финализиран. Погледнете го упатството за работа за уредот за снимање за повеќе информации.

Забележете дека некои функции за репродукција нема да работат со некои дискови DVD+RW/DVD+R, дури и ако се правилно финализирани. Во тој случај, прегледајте го дискот со нормална репродукција. И некои дискови DATA CD/DATA DVD создадени во форматот Packet Write нема да се репродуцираат.

Забелешки за CD со повеќе сесии

- Овој систем може да репродуцира CD со повеќе сесии кога во првата сесија има MP3-датотека. Сите следни MP3-датотеки што се снимени во подоцнежните сесии може исто така да се репродуцираат.
- Овој систем може да репродуцира CD со повеќе сесии кога во првата сесија има JPEG-слика. Сите следни JPEG-слики што се снимени во подоцнежните сесии може исто така да се репродуцираат.
- Ако MP3-датотеките и JPEG-сликите во формат за музика на CD или формат за видео на CD се снимени во правата сесија, ќе се репродуцира само првата сесија.

Код на регионот

Системот има отпечатен код на заднината на уредот и ќе репродуцира само DVD означен со истиот код на регионот.

На системот може да се репродуцира и DVD VIDEO означено со .

Ако се обидете да репродуцирате друг DVD VIDEO, на екранот на телевизорот ќе се појави пораката [Playback prohibited by area limitations.] (Репродукцијата е забранета заради ограничување на областа.). Во зависност од дискот DVD VIDEO, може да не е дадено покажување за код на регионот дури и ако репродукцијата на дискот DVD VIDEO е забранета според ограничувањата на дадените области.

Забелешки за операциите за репродукција на DVD или VIDEO CD.

Некои операции за репродукција на DVD или VIDEO CD може да се намерно поставени од производителите на софтвер. Бидејќи системот ќе репродуцира DVD или VIDEO CD според содржината на дискот којашто ја дизајнирале производителите на софтверот, некои одлики за репродукцијата можеби нема да бидат достапни. Прочитајте ги упатствата за работа на дискот DVD или VIDEO CD.

Забелешки за датотеките што се репродуцираат

- Системот може да распознае до 200 папки, вклучувајќи албуми (папки) што не содржат аудио датотеки, JPEG-слики или видео датотеки. Кога на дискот DATA CD/DATA DVD/USB-уредот има повеќе од 200 папки или во една папка има повеќе од 150 датотеки, папките/датотеките што се распознаени од системот се разликуваат во зависност од конфигурацијата на папката.
- Системот може да ги репродуцира следниве датотеки.

Датотека	Наставка на датотеката
MP3-датотека	„mp3“
WMA-датотека*	„wma“
AAC-датотека*	„m4a“
JPEG-слика	„jpg“ или „jpeg“
Xvid-датотека со видео	„avi“
MPEG-4-датотека со видео	„mp4“ или „m4v“

Системот ќе се обиде да ги репродуцира сите датотеки што ги имаат наставките наведени погоре, дури и ако не се во форматот MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG4. Репродукцијата на овие податоци може да генерира гласен шум којшто може да го оштети системот на звучници.

- Следново може да влијае за зголемување на времето потребно за почеток на репродукцијата:
 - кога DATA CD/DATA DVD/USB-уред е снимен со заплетена структура на дрво;
 - кога само што се репродуцирани аудио датотеките, JPEG-сликите и видео датотеките во друга папка.
- Системот може да не репродуцира некои датотеки од DATA CD/DATA DVD/USB-уреди во зависност од форматот на датотеката.
- Системот може да репродуцира само до длабочина од 8 папки.
- Системот може да репродуцира некоја аудио датотека, JPEG-слика или видео датотека во зависност од форматот на датотеката.
- Датотеките што се снимени на уред како компјутер може да не се репродуцираат во истиот редослед како што се снимени.
- Папките што немаат аудио датотеки, JPEG-слики или видео датотеки се прескокнуваат.
- Не може да се гарантира компатибилност со секој кодирачки/творечки софтвер за MP3/WMA/AAC, уреди за снимање и медиуми за снимање.
- Не може да се гарантира компатибилност со секој кодирачки/творечки софтвер за MPEG4-видео, уреди за снимање и медиуми за снимање.
- Редоследот за репродукција може да не се применува во зависност од софтверот што е користен за создавање на аудио датотеката, JPEG-сликата или видео датотеката, или ако има повеќе од 200 папки или 150 датотеки во секоја папка.


* Само за USB-уред.

Забелешки за USB-уредите

- Овој систем поддржува уреди со класа за масовна меморија (MSC).
- Не е гарантирано дека овој систем ќе работи со сите USB-уреди или мемории.
- Иако постојат различни сложени функции за USB-уредите, содржините што се репродуцираат на USB-уредите поврзани на системот се само музика, фотографии и видео. За детали, погледнете во упатствата за работа на USB-уредот.
- Кога е вметнат USB-уред, системот ги чита сите датотеки на USB-уредот. Ако има многу папки или датотеки на USB-уредот, може ќе биде потребно долго време за да заврши со читање на USB-уредот.
- Не поврзувајте ги системот и USB-уредот преку USB-центар.
- Кај некои поврзани USB-уреди може да потрае пред системот да ја изврши операцијата.
- Редот на репродуцирање на системот може да се разликува од редот на репродуцирање на поврзаниот USB-уред.
- Секогаш исклучете го системот пред да го отстраните USB-уредот. Отстранувањето на USB-уредот додека е вклучен системот може да ги оштети податоците на USB-уредот.
- Пред да користите USB-уред, осигурете се дека на него нема датотеки со скриени вируси.


Содржина на пакувањето

Главен уред




Пакување на звучниците

• DAV-TZ215



• DAV-TZ715



- Кабли за звучник (1 пакување)
(црвен/бел/зелен/сив/син)




- Подлоги (1 пакување)



- Делови за составување на високите звучници
За DAV-TZ715



(4)




(4)



(16)

Дополнителна опрема

- Далечински управувач (далечински) (1)




- Видео кабел (1)



- Батерии R6 (големина AA) (2)



- HDMI-кабел со голема брзина* (1)



- * Кабелот за HDMI со голема брзина се доставува само со одредени модели/во одредени области.

- FM-жична антена (воздушна) (1)




- Упатство за употреба
- Водич за брзо поставување
- Водич за поставување на звучниците (само за DAV-TZ715)

Индекс за делови и контрола

За повеќе информации, погледнете на страниците посочени во заградите.

Преден панел



1 Носач на дискот

2 Екран на предниот панел (страница 14)

3  (далечински сензор)


Прима сигнал од далечинскиот управувач. Насочете го далечинскиот управувач овде кога го користите.

4 MASTER VOLUME-контрола

Ја прилагодува јачината на звукот на системот.

5 REC TO USB (страница 54)

Пренесува песни/MP3-датотеки/радиопроеграми на USB-уред.

6  порта за (USB) (страница 33)

Се користи за поврзување на USB-уред.

7 FUNCTION

Го избира изворот за репродукција.

8 Копчиња за управување со репродукцијата

 (отворање/затворање)

Го отвора или затвора носачот на дискот.

 (репродукција)

Почнува или повторно ја започнува репродукцијата.


 (застанување)

Ја прекинува репродукцијата и го помни местото на прекин (продолжува од местото на прекин).

9  (вклучено/режим на подготвеност)


Го вклучува уредот или го поставува во режим на подготвеност.

Екран на предниот панел



- 1 Индикатор на статусот на репродукција**
- 2 Индикатор за SLEEP**
Трепка кога е поставен тајмерот за заспивање.
- 3 Приказ на статусот на системот**
- 4 Индикатор за TUNED (само за радио)**
Засветува кога се прима радиосигнал.
- 5 Индикатор за ST (само за радио)**
Засветува кога се прима стерео-звук.
- 6 Индикатор за формат на опкружување**
- 7 Индикатор за HDMI**
Засветува кога е воспоставен сигнал помеѓу телевизорот и главниот уред преку HDMI.
- 8 Индикатор за NTSC**
Засветува кога избраниот систем за бои е NTSC. (само за моделите во Азија, Блискиот Исток и Европа)
- 9 Индикатор за пренос на USB**
Засветува за време на пренос на USB.
- 10 Индикатор за SA-CD**
Засветува кога се вчитува Super Audio CD/CD.

Заден панел



1 Приклучоци за SPEAKERS (страница 25)


2 Приклучок за VIDEO OUT (страница 26)

3 Приклучок за ANTENNA
(COAXIAL 75Ω FM) (страница 28)

4 Приклучоци за TV (AUDIO IN L/R)
(страница 26)

5 Приклучок за HDMI OUT (страница 26)

Далечински управувач



Копчињата 5/AUDIO IN, VOLUME +, AUDIO и ► имаат опиплива точка. Користете ја опипливата точка како референца кога управувате со далечинскиот управувач.

1 THEATRE (страница 52)

Автоматски се менува на оптималниот режим за гледање филмови.

ONE-TOUCH PLAY (страница 52)

Ја активира репродукцијата со еден допир.

TV I/O (вклучено/режим на подготвеност)*

Го вклучува телевизорот или го поставува во режим на подготвеност.

I/O (вклучено/режим на подготвеност) (страница 30)

Го вклучува системот или го поставува во режим на подготвеност.

2 Копчиња со црно/бела ознака

Копчиња за избор на функција (страници 33, 46, 47)

Изберете извор за репродукција.

Системот се вклучува автоматски кога ќе го притиснете копчето за избор на функција кога системот е исклучен.

DVD/CD

FM

USB

TV

FUNCTION

Ги избира функциите во низа.

TIME/TEXT (страница 44)

Ги менува информациите на екранот на предниот панел.

SOUND MODE (страница 51)

Го избира режимот за звук.

SYSTEM MENU (страници 47, 49, 57, 59)

Влегува во мениот на системот.

AUDIO (страница 38)

Го избира форматот за аудио/песната.

SUBTITLE (страница 38)

Го избира јазикот за превод кога се снимени повеќе јазични преводи на DVD VIDEO.

ANGLE (страница 37)

Се префрлува на други агли за гледање кога се снимени повеќе агли на DVD VIDEO.

D.TUNING (страница 47)

Ги избира радиофреквенциите.

MEM SEL (страници 33, 54)

Го избира бројот за меморија за репродукција или пренос на USB-уредот.

- 3** Копчиња со розови текстуални ознаки (Следните копчиња работат кога ќе притиснете и задржите на SHIFT ([6]).)

Копчиња со броеви (страници 37, 47)

Ги внесува броевите на насловите/ поглавјата, радиофреквенциите итн.

CLEAR (страници 36, 40, 57)

Го чисти полето за внесување.

TV INPUT*

Го менува влезниот извор на телевизорот.

- 4** **MUTING**

Привремено го исклучува звукот.

VOLUME +/- (страница 33)

Ја прилагодува јачината на звукот.

- 5** **Копчиња за управување со репродукцијата**

Погледнете „Други операции за репродукција“ (страница 36).

◀◀/▶▶ (претходно/следно)

◀◀/▶▶ (брзо премотување назад/напред)

◀/▶ (бавно)

▶ (репродукција)

|| (пауза)

■ (застанување)

Копчиња за управување со радиото

Погледнете „Слушање радио“ (страница 47).

PRESET +/-

TUNING +/-

- 6** **SHIFT**

Притиснете и држете го ова копче за да ги користите копчињата со ознаки со розов текст ([3]).

- 7** **DVD TOP MENU (страница 38)**

Го отвора или затвора почетното мени за DVD.

DVD MENU (страница 38)

Го отвора или затвора менито за DVD.

←/↑/↓/→

Го поместува истакнувањето на прикажаната ставка.

⊕ (ENTER)

Влегува во избраната ставка.

↶ RETURN (страница 34)

Се враќа на претходниот екран.

Ⓜ DISPLAY (страници 18, 30, 33, 36, 40, 52, 54, 60)

Ги прикажува информациите за репродукција на екранот на телевизорот.


- * Работи само со телевизорите на Sony.
Во зависност од телевизорот, веројатно не ќе можете да користите некои од копчињата.

Забелешка

- Копчето AUDIO IN не работи за овој модел.

Вметнување на батериите

Внесете две батерии R6 (големина AA) (се доставуваат) со спојување на краевите ⊕ и ⊖ на батериите со знаците во преградата.




Забелешка

- Не оставајте го далечинскиот управувач на екстремно топло или влажно место.
- Не користете нова батерија со стара батерија.
- Не испуштајте надворешни објекти во преградата на далечинскиот управувач, посебно кога ги заменувае батериите.
- Ако не планирате да го користите далечинскиот управувач подолго време, отстранете ги батериите за да избегнете можно оштетување од протекување и корозија на батериите.

Водич за контролното мени

Можете да го користите контролното мени за да изберете функција и да ги прегледате поврзаните информации.



Притиснете  DISPLAY кога ја користите функцијата „DVD/CD“ или „USB“.


Секојпат кога ќе притиснете  DISPLAY, контролното мени се менува:

① → ② → ③ → ① → ...

- ① Контролно мени 1
- ② Контролно мени 2 (се појавува кога е достапно)
- ③ Исклучено контролно мени

Контролно мени

Пример: Контролно мени 1 кога репродуцирате DVD VIDEO.





Список со ставки во контролното мени

Контролното мени 1 и 2 ќе прикажат различни ставки во зависност од изворот. За детали, погледнете ги страниците во загради во дијаграмот подолу.

Ставка	Име на ставката, функција, релевантен извор
	[TITLE] (НАСЛОВ) (страница 37)/[SCENE] (СЦЕНА) (страница 37)/[TRACK] (ПЕСНА) (страница 37) Можете да го изберете насловот, сцената или песната за репродукција. DVD-V DVD-VR VIDEO CD
	[CHAPTER] (ПОГЛАВЈЕ) (страница 37)/[INDEX] (ИНДЕКС) (страница 37) Можете да го изберете поглавјето или индексот за репродукција. DVD-V DVD-VR VIDEO CD
	[INDEX] (ИНДЕКС) (страница 37) Можете да го прикажете индексот и да го изберете индексот за репродукција. Super Audio CD
	[TRACK] (ПЕСНА) (страница 37) Можете да ја изберете песната за репродукција. Super Audio CD CD DATA CD DATA DVD USB
	[ORIGINAL/PLAY LIST] (ОРИГИНАЛНО/СПИСОК ЗА РЕПРОДУКЦИЈА) (страница 39) Можете да го изберете видот на наслови (DVD-RW/DVD-R) за репродукција, [ORIGINAL] (ОРИГИНАЛНО) или во [PLAY LIST] (СПИСОК ЗА РЕПРОДУКЦИЈА). DVD-VR



	[TIME] (ВРЕМЕ) (страница 37) Можете да го проверите изминатото време и преостанатото време за репродукција. Можете да репродуцирате од саканата точка со внесување на временскиот код (само за DVD VIDEO/DVD-VR).        
	[MULTI/2CH] (ПОВЕЌЕКАНАЛНО/ДВОКАНАЛНО) (страница 39) Можете да ја изберете областа за репродукција на Super Audio CD кога е достапна. 
	[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (СЛОЈ ЗА SUPER AUDIO CD/CD) (страница 39) Можете да го изберете слојот за репродукција на Super Audio CD кога е достапен. 
	[PROGRAM] (ПРОГРАМА) (страница 40) Можете да ја изберете песната да се репродуцира по саканиот редослед.  
	[SHUFFLE] (СЛУЧАЕН ИЗБОР) (страница 41) Можете да ги репродуцирате песните/датотеките по случаен редослед.      
	[REPEAT] (ПОВТОРЕНО РЕПРОДУЦИРАЊЕ) (страница 41) Можете да ја репродуцирате сета содржина од дискот/USB-уредот (сите наслови/сите песни/сите папки/сите датотеки) повторно или да повторувате еден наслов/поглавје/песна/папка/датотека.        
	[A/V SYNC] (СИНХРОНИЗАЦИЈА НА АУДИО/ВИДЕО) (страница 58) Можете да го прилагодите доцнењето меѓу сликата и звукот.      
	[DISC MENU] (МЕНИ НА ДИСКОТ) (страница 38) Можете да го прикажете менито на дискот DVD. 
	[BROWSING] (ПРЕБАРУВАЊЕ) (страница 34) Можете да го прикажете списокот со папки/JPEG-слики.   
	[SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ) (страница 60) [CUSTOM] (ПО НАРАЧКА) Може да наместите разни други поставувања како дополнување на брзото поставување. [QUICK] (БРЗО) (страница 30) Можете да направите основни прилагодувања. Користете го брзото поставување за да ги изберете саканиот јазик за приказот на екранот и соодносот на сликата на телевизорот.        
	[FOLDER] (ПАПКА) (страница 37) Можете да ја изберете папката за репродукција.   
	[FILE] (ДАТОТЕКА) (страница 37) Можете да ја изберете JPEG-сликата или видео датотеката за репродукција.   
	[DATE] (ДАТУМ) (страница 45) Можете да ги прикажете податоците за тоа кога била направена фотографијата со дигитална камера.   
	[INTERVAL] (ИНТЕРВАЛ) (страница 43) Можете да го изберете времетраењето за коешто ќе се прикажуваат слајдовите на екранот на телевизорот.   
	[EFFECT] (ЕФЕКТ) (страница 42) Можете да ги изберете ефектите што ќе се користат за менување на слајдовите во текот на нивниот приказ.   

	<p>[MEDIA] (МЕДИУМИ) (страница 35) Можете да го изберете приоритетот за репродукција на различни видови медиумски датотеки (MP3/AAC¹⁾/WMA¹-датотека, JPEG-слика, видео датотека или и двете MP3 и JPEG-датотеки²⁾) да се репродуцираат на DATA CD/DATA DVD/USB-уред.</p> <p style="text-align: right;">DATA CD DATA DVD USB</p>
	<p>[USB TRANSFER] (USB-ПРЕНОС) (страница 54) Можете да пренесете песни од CD со аудио или MP3-датотеки од DATA CD/DATA DVD на USB-уред.</p> <p style="text-align: right;">USB</p>

¹⁾Само за USB-уред.

²⁾Само за DATA CD/DATA DVD.


Совет

- Индикаторот на иконата за контролното мени засветува жолто  →  кога ќе изберете ставка што не е [OFF] (ИСКЛУЧЕНО) (само за [PROGRAM] (ПРОГРАМА), [SHUFFLE] (СЛУЧАЕН ИЗБОР), [REPEAT] (ПОВТОРЕНО РЕПРОДУЦИРАЊЕ) И [A/V SYNC] (СИНХРОНИЗАЦИЈА НА АУДИО/ВИДЕО)). Индикаторот за [ORIGINAL/PLAY LIST] (ОРИГИНАЛНО/СПИСОК ЗА РЕПРОДУКЦИЈА) засветува жолто кога ќе изберете [PLAY LIST] (СПИСОК ЗА РЕПРОДУКЦИЈА) (зададено поставување). Индикаторот [MULTI/2CH] (ПОВЕЌЕКАНАЛНО/ДВОКАНАЛНО) засветува жолто кога ќе изберете област за повеќеканална репродукција на Super Audio CD.

Чекор 1: Инсталирање на системот


Како да го наместите системот

Инсталирајте го системот според сликата подолу.




- (A) Преден звучник (Л (одлево))
- (B) Преден звучник (Д (оддесно))
- (C) Централен звучник
- (D) Звучник за звук во опкружување (Л (одлево))
- (E) Звучник за звук во опкружување (Д (оддесно))
- (F) Сабвуфер
- (G) Уред

Прикачување на подлогите на сабвуферот



Извадете ги подлогите од пакувањето.



Забелешка

- Внимавајте кога ги поставувате звучниците и/или држачите за звучниците прикачени на звучниците на посебно обработен под (со восок, со масло, полиран, итн.) бидејќи може да предизвикате дамки или обезбојување.

Составување на звучниците

(само за DAV-TZ715)

За составување на звучниците, осврнете се на дадениот „Водич за поставување на звучниците“.

При монтирање на звучниците на сид

Внимание



- Контактирајте со продавница за навртки или со монтажера за информации во однос на материјалот на сидот или за навртките што треба да се употребат.
- Употребете навртки коишто се соодветни за материјалот на сидот и за силата. Бидејќи гипс-картонот е особено кршлив, прикачете ги навртките безбедно за гредата. Поставете ги звучниците на вертикален и рамен сид каде што има зацврстување.
- Sony не е одговорен за несреќи или оштетување предизвикани од несоодветно поставување, недоволна јачина на сидот или несоодветно поставување на навртките, природни катастрофи и сл.

- 1 Поврзете го кабелот на звучникот со обоениот приклучок со ⊕ и безбојниот кабел на звучникот со обоениот приклучок за ⊖.**



Обоен приклучок
 Преден лев звучник (L): Бело
 Преден десен звучник (R): Црвено
 Централен звучник: Зелено
 Лев звучник за звук во опкружување (L): Сино
 Десен звучник за звук во опкружување (R): Сиво


- 2 Подгответе навртки (не се доставуваат) што се соодветни за отворот на задниот дел на секој од звучниците. Видете ги сликите подолу.**




Отвор на задниот дел на звучникот

3 Прицврстете ги навртките на сидот, потоа закачете го звучникот на сидот.


Длабочина на затегната навртка




За централниот звучник



За високите звучници (само за DAV-TZ715)




За малите звучници (само за DAV-TZ215)



Чекор 2: Поврзување на системот


Поврзување на звучниците

- 1 Вметнете ги приклучоците на звучниците да соодветствуваат со бојата на приклучоците за SPEAKERS на главниот уред додека не се заглават на место.



- 2 Поврзете го кабелот на звучникот со обоениот приклучок со \oplus и безбојниот кабел на звучникот со обоениот приклучок за \ominus .

Кабелот на звучникот на сабвуферот е поврзан фиксно со сабвуферот.




Забелешка


- Не фаќајте ја изолацијата на кабелот на звучникот (гумена прекривка) во терминалите на звучникот.

Поврзување на телевизорот/дигиталниот приемник

При поврзување само со ТВ



При поврзување на ТВ и дигитален приемник



① Поврзување на видеото на телевизорот


Во зависност од приклучоците на телевизорот, изберете еден од начините на поврзување.

■ Начин 1: Поврзување со видео кабел (се доставува)

Ова е основното поврзување.

■ Начин 2: Поврзување со HDMI-кабел*


Квалитетот на сликата ќе се подобри споредено со Начин 1.



* Кабелот за HDMI со голема брзина се доставува само со одредени модели/во одредени области.

② Поврзување на аудио од телевизорот/дигиталниот приемник

За да го слушате звукот од телевизорот или дигиталниот приемник преку системот, треба да извршите поврзување преку аудио кабел (не се доставува).



Совет

- Наместо телевизорот, на приклучокот за телевизор можете да поврзете друга компонента, како на пример, VCR, дигитален сателитски приемник или PlayStation.

Промена на системот на бои (PAL или NTSC) (само за моделите од Азија, Блискиот Исток и Европа)

Во зависност од телевизорот, можеби ќе треба да изберете или PAL или NTSC за систем за бои.

Првичното поставување за моделите од Блискиот Исток и Европа е PAL.


Првичното поставување за моделите од Азија е NTSC.

- 1** За да го исклучите системот, притиснете I/⏻.
- 2** За да го вклучите системот, притиснете I/⏻ на главниот уред додека го притискате копчето FUNCTION на главниот уред.

Секојпат кога ја извршувате оваа операција системот за бои се менува меѓу PAL и NTSC.

„NTSC“ засветува на екранот на предниот панел кога избраниот систем за бои е NTSC.

Поврзување на антената (воздушна)




Забелешка

- Откако ќе ја поврзете жичната FM-антена (воздушна), издолжете ја и држете ја колку што е можно похоризонтално.


Поврзување на кабелот за напојување со наизменична струја (главен довод)

1 Поврзете кабел за наизменична струја (главен довод).

На екранот на предниот панел се појавува демонстрација.





- 2** Притиснете I/⏻ за да го вклучите системот, а потоа повторно притиснете I/⏻ за да ја исклучите демонстрацијата.




Чекор 3: Постававање на системот

Изведување на брзо поставување

Прикажаните ставки варираат во зависност од областа.




- 1 Вклучете го телевизорот.
- 2 Префрлете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од системот ќе се појави на екранот на телевизорот.
- 3 Притиснете I/⏻ за да го вклучите системот.
- 4 Притиснете (+) без да внесете диск или да поврзете USB-уред.




Забелешка

- Ако оваа порака не се појави, притиснете DVD/CD. Ако оваа порака сè уште не се појави, повикајте се на екранот за брзо поставување (страница 59).

- 5 Притиснете ↑/↓ за да изберете јазик, а потоа притиснете (+).




- 6 Притиснете ↑/↓ за да го изберете поставувањето што одговара на типот на телевизор, а потоа притиснете (+).



- [16:9]: Овој сооднос на сликата е за телевизори со широк екран или за стандарден телевизор со 4:3 режим на широк екран (страница 61)
- [4:3 LETTER BOX] (4:3 РАМКА) или [4:3 PAN SCAN] (4:3 ПАНОРАМА): Овој сооднос на сликата е за телевизор со стандардот 4:3 (страница 61)


- 7 Притиснете ↑/↓ за да го изберете поставувањето „Control for HDMI“ (Контрола за HDMI), а потоа притиснете (+).



- [ON] (ВКЛУЧЕНО): Функцијата „Control for HDMI“ (Контрола за HDMI) е вклучена.

- [OFF] (ИСКЛУЧЕНО): Функцијата „Control for HDMI“ (Контрола за HDMI) е исклучена.

- 8** Притиснете ←/→ за да ја изберете сликата за положбата на звучниците, како што звучниците се навистина поставени, а потоа изберете ⊕.



- [STANDARD] (СТАНДАРД): Изберете го ова кога ќе ги монтирате звучниците нормално.
- [NO CENTER] (НЕМА ЦЕНТРАЛЕН): Изберете го ова кога ќе ги монтирате само предниот звучник и звучникот за опкружувачки звук.
- [NO SURROUND] (НЕМА ЗВУЧНИК ЗА ОПКРУЖУВАЧКИ ЗВУК): Изберете го ова кога ќе ги монтирате само централниот и предниот звучник.
- [FRONT ONLY] (САМО ПРЕДЕН): Изберете го ова кога ќе ги монтирате само предните звучници.
- [ALL FRONT] (СИТЕ ПРЕДНИ): Изберете го ова ако ги монтирате сите предни звучници во положба за слушање.
- [ALL FRONT - NO CENTER] (СИТЕ ПРЕДНИ, НЕМА ЦЕНТРАЛЕН): Изберете го ова ако ги монтирате предните звучници и звучниците за опкружувачки звук во положба за слушање.

Напуштање на брзото поставување

Притиснете DISPLAY во кој било чекор.


Поставување на видот на излезно видео да одговара со телевизорот

Во зависност од поврзувањето на телевизорот (страница 26), изберете го видот на излезно видео за системот.

Избор на видот на излезен видеосигнал од приклучокот за HDMI OUT


Кога ќе ги поврзете главниот уред и телевизорот со HDMI-кабел, изберете го видот на излезни видеосигнали од приклучокот за HDMI OUT.

- 1** Притиснете DVD/CD.




- 2** Притиснете DISPLAY додека системот е во режимот за прекин.

- 3** Притиснете ↑/↓ за да изберете [SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ), а потоа притиснете ⊕.



- 4** Притиснете ↑/↓ за да изберете [CUSTOM] (ПО НАРАЧКА), а потоа притиснете ⊕.



- 5** Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [HDMI SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ ЗА HDMI), а потоа притиснете \oplus .

HDMI SETUP	
HDMI RESOLUTION:	AUTO(1920x1080p)
CONTROL FOR HDMI:	ON
VOLUME LIMIT:	OFF
YCbCr/RGB(HDMI):	YCbCr
AUDIO(HDMI):	OFF
JPEG RESOLUTION:	SD <input type="checkbox"/>

- 6** Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [HDMI RESOLUTION] (РЕЗОЛУЦИЈА ЗА HDMI), а потоа притиснете \oplus .

HDMI SETUP	
HDMI RESOLUTION:	AUTO(1920x1080p)
CONTROL FOR HDMI:	ON
VOLUME LIMIT:	OFF
YCbCr/RGB(HDMI):	YCbCr
AUDIO(HDMI):	OFF
JPEG RESOLUTION:	SD <input type="checkbox"/>

- 7** Притиснете \uparrow/\downarrow за да го изберете посакуваното поставување, а потоа притиснете \oplus .

HDMI SETUP	
HDMI RESOLUTION:	AUTO(1920x1080p)
CONTROL FOR HDMI:	AUTO(1920x1080p)
VOLUME LIMIT:	1920x1080i
YCbCr/RGB(HDMI):	1280x720p
AUDIO(HDMI):	720x480p
JPEG RESOLUTION:	SD <input type="checkbox"/>



- [AUTO (1920 × 1080p)]: Системот го произведува оптималниот видеосигнал за поврзаниот телевизор.
- [1920 × 1080i]: Системот емитува 1920 × 1080i* видеосигнали.
- [1280 × 720p]: Системот емитува 1280 × 720p* видеосигнали.
- [720 × 480p]**: Системот емитува 720 × 480p* видеосигнали.

* i: испреплетено, p: прогресивно


** Во зависност од областа, може да се појави [720 × 480/576p] и системот може да емитува 720 × 576p видеосигнали.

Репродукција на диск

DVD-V DVD-VR VIDEO CD Super Audio CD CD



- 1** Притиснете **DVD/CD**.
Може да ја изберете оваа функција и со повторливо притискање на **FUNCTION**.
- 2** Притиснете **▲** за да го отворите носачот на дискот.
- 3** Ставете го дискот на носачот, а потоа притиснете **▲**.





Со страната со налепница нагоре.

- 4** Притиснете **▶** за да ја започнете репродукцијата.
- 5** Притиснете **VOLUME +/-** за да ја прилагодите јачината на звукот.

Репродукција на датотеки на диск/USB-уред

DATA CD DATA DVD USB




- 1** Притиснете **DVD/CD** или **USB**.
 - DVD/CD: За диск.
 - USB: За USB-уред.
 Може да ја изберете функцијата и со повторливо притискање на **FUNCTION**.
- 2** Ставање на изворот.

■ За диск

Ставете го дискот на носачот со притискање на **▲** за да го отворите/затворите носачот на дискот.

■ За USB-уред

Поврзете USB-уред директно со главниот уред.




Забелешка

- Во зависност од типот на поврзаниот USB-уред можеби ќе бидат потребни 10 секунди пред да се појави „READING“ на екранот на предниот панел.

На екранот на телевизорот се појавува [FOLDER LIST] (СПИСОК СО ПАПКИ). Ако не се појави [FOLDER LIST] (СПИСОК СО ПАПКИ), притиснете DVD MENU.

3 Притиснете ↑/↓ за да изберете папка.



4 Притиснете ► за да ја започнете репродукцијата.

■ За видео или аудио датотеки

Системот започнува репродукција на датеките во избраната папка.

■ Слики во форматот JPEG

Системот започнува слајд шоу на датеките во избраната папка.


5 Притиснете VOLUME +/- за да ја прилагодите јачината на звукот.

Избор на извор за репродукција од USB-уредот

Во зависност од USB-уредот, можете да го изберете бројот во меморијата за репродукција.

Притиснете MEM SEL.

Избран број во меморијата



Забелешка

- Кога меморијата не може да се избере, на екранот на телевизорот се појавува [Operation not possible.] (Операцијата не е можна).
- Бројот во меморијата се менува во зависност од USB-уредот.

Отстранување на USB-уредот

- 1 Притиснете ■ за да ја прекинете репродукцијата.
- 2 Притиснете I/⏻ за да го исклучите системот.
- 3 Отстранете го USB-уредот.

Репродукција на одредена датотека

DATA CD DATA DVD USA

- 1 Изберете папка следејќи ги чекорите во „Репродукција на датотеки на диск/USB-уред“ (страница 33).
- 2 Притиснете ⊕ за да го прикажете списокот со датотеки.
- 3 Изберете датотека.

За да се вратите на списокот со папки, притиснете ↶ RETURN.

■ За видео или аудио датотеки

Притиснете ↑/↓ за да изберете датотека.



■ Датотеки во форматот JPEG

Притиснете $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ за да изберете слика.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

4 Започнете со репродукцијата.

■ За видео или аудио датотеки

Притиснете \blacktriangleright за да започнете со репродукција од избраната датотека.

■ Слики во форматот JPEG

Притиснете \blacktriangleright за да започнете слајд шоу со почеток од избраната датотека. Притиснете \oplus за да ја прикажете само избраната датотека.

Вклучување/исклучување на списокот со папки/датотеки

Притиснете DVD MENU.

Приказ на списокот со папки/датотеки користејќи го контролното мени

1 Притиснете DISP DISPLAY.

2 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [BROWSING] (ПРЕБАРУВАЊЕ), а потоа притиснете \oplus .

3 Притиснете \uparrow/\downarrow за да го изберете саканиот список, а потоа притиснете \oplus .

- [FOLDER LIST] (СПИСОК СО ПАПКИ): Се појавува список со папки. За да прикажете список со папки, притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете папка, а потоа притиснете \oplus .
- [PICTURE LIST] (JPEG image files only) (СПИСОК СО СЛИКИ)(само слики во форматот JPEG): Во папката се појавува список со мали слики за сликите во форматот JPEG.

Кога на дискот/USB-уредот има датотеки во различни формати

DATA CD DATA DVD USB

Кога на дискот/USB-уредот се наоѓаат различни медиумски датотеки (аудио датотеки, JPEG-слики или видео датотеки), можете да го изберете видот на датотеки што има предност пред останатите.

1 Притиснете DISP DISPLAY.

2 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [MEDIA] (МЕДИУМИ), а потоа притиснете \oplus .

3 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете поставување, а потоа притиснете \oplus .

- [MUSIC/PHOTO] (DATA CD/DATA DVD only) [МУЗИКА/ФОТОГРАФИИ] (само за DATA CD/DATA DVD): Можете да репродуцирате и JPEG-слики и MP3-датотеки во истата папка како слајд шоу.
- [MUSIC] (МУЗИКА): Репродукцијата на аудио датотеки има предност.
- [VIDEO] (ВИДЕО): Репродукцијата на видео датотеки има предност.
- [PHOTO] (ФОТОГРАФИИ): Репродукцијата на JPEG-слики има предност. Можете да репродуцирате JPEG-слики како слајд шоу.

Зададеното поставување се разликува во зависност од изворот.

За детали за предноста за репродукција на видовите датотеки во поставувањето [MEDIA] (МЕДИУМИ), погледнете во „Приоритет за репродукција на сите видови датотеки“ (страница 78).

Други операции за репродукција

Копчиња на далечинскиот управувач за управување со репродукцијата



Во зависност од видот на дискот/датотеката, функцијата може да не работи.

За	Притиснете
Прекин	■
Пауза	II
Враќање на нормалната репродукција или продолжување на репродукцијата по пауза	▶
Откажување на местото за продолжување	■ двапати.
Прескокнување на тековното поглавје, песна, датотека или сцена	<p>⏮ или ⏭.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ⏮: вратете се на почетокот. • Притиснете ⏮ двапати во една секунда за да отидете на претходната ставка. • ⏭: одете до следната ставка.
Прескокнување на тековната JPEG-слика	<p>⏪ или ⏩ за време на репродукцијата.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ⏪: одете на претходната датотека. • ⏩: одете до следната ставка.

За	Притиснете
Брзо позиционирање	<p>◀◀/◀◀ или ▶▶/▶▶ додека се репродуцира диск.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ◀◀/◀◀: брзо скенирање назад. • ▶▶/▶▶: брзо скенирање напред. <p>Секојпат кога ќе притиснете ◀◀/◀◀ или ▶▶/▶▶ за време на скенирањето, се менува брзината на скенирање.</p>
Гледање кадар по кадар	<p>II, а потоа притиснете ◀◀/◀◀ или ▶▶/▶▶.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ◀◀/◀◀: забавена репродукција (назад). • ▶▶/▶▶: забавена репродукција (напред). <p>Секојпат кога ќе притиснете ◀◀/◀◀ или ▶▶/▶▶ за време на забавена репродукција, се менува брзината на репродукцијата.</p>
Ротирање на JPEG-слика	<p>⬆/⬇ кога гледате JPEG-слика.</p> <p>Притиснете CLEAR кога притискате на SHIFT за да се вратите во нормалниот приказ.</p>

Совет








- Кога репродуцирате датотеки, можете да ја изберете следната папка ако продолжите да притискате на ⏭ (→ за JPEG-слики) по последната датотека во тековната папка, но не можете да се вратите на претходната папка со притискање на ⏮ (← за JPEG-слики). За да се вратите на претходната папка, изберете ја папката од списокот со папки.
- Не можете да ја ротирате JPEG-сликата кога [JPEG RESOLUTION] (РЕЗОЛУЦИЈА ЗА JPEG) во [HDMI SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ ЗА HDMI) е поставено на [(1920 × 1080i) HD □] или [(1920 × 1080i) HD] (страница 62).

Репродукција на одреден наслов/поглавје/песна/ сцена итн.

Избор на бројот на насловот/ поглавјето/песната/сцената/ индексот/папката/датотеката за репродукција

DVD-V DVD-VR VIDEO CD Super Audio CD CD


DATA CD DATA DVD USB

- 1 Притиснете  DISPLAY.
- 2 Притиснете \uparrow/\downarrow за да го изберете начинот за барање, а потоа притиснете \oplus .
 -  [TITLE/SCENE/TRACK] (НАСЛОВ/СЦЕНА/ПЕСНА)
 -  [CHAPTER/INDEX] (ПОГЛАВЈЕ/ИНДЕКС)
 -  [TRACK] (ПЕСНА)
 -  [INDEX] (ИНДЕКС)
 -  [FOLDER] (ПАПКА)
 -  [FILE] (ДАТОТЕКА)



Пример:  [CHAPTER] (ПОГЛАВЈЕ)

Избрано е [** (**)] (** се однесува на број).

Бројот во заградите го покажува вкупниот број на наслови, поглавје, песни, индекси, сцени, папки или датотеки.




Забелешка

- Ако [MEDIA] (МЕДИУМИ) е поставено на [MUSIC/PHOTO] (МУЗИКА/ФОТОГРАФИИ) и  не се појавува [FILE] (ДАТОТЕКА), повторно притиснете  DISPLAY.

- 3 Притиснете \uparrow/\downarrow за да го изберете саканиот број на насловот, поглавјето, песната, сцената, итн, а потоа притиснете \oplus .



Исто така, можете да го изберете бројот со притискање на копчињата со броеви додека држите на SHIFT.



Ако направите грешка, притиснете CLEAR додека држите на SHIFT за да го откажете бројот.

Избор на сцена користејќи го временскиот код

DVD-V DVD-VR

- 1 Притиснете  DISPLAY.
- 2 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете  [TIME] (ВРЕМЕ), а потоа притиснете \oplus .
- 3 Внесете го временскиот код користејќи ги копчињата со броеви додека држите на SHIFT, а потоа притиснете \oplus .
На пример, за да најдете сцена на 2 часа, 10 минути и 20 секунди по почетокот: притиснете 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]) додека држите на SHIFT.

Забелешка

- Не можете да побарате сцена на DVD+RW користејќи го временскиот код.

Промена на аглие

DVD-V

Притиснете ANGLE за време на репродукцијата за да го изберете саканиот агол.

Приказ на превод

DVD-V DVD-VR

Притиснете **SUBTITLE** за време на репродукцијата за да го изберете јазикот на преводот.

Промена на аудиото

DVD-V DVD-VR VIDEO CD CD DATA CD

DATA DVD USB


Притискајте на **AUDIO** за време на репродукцијата за да го изберете звукот.

■ DVD VIDEO

Можете да го менувате форматот на аудио или јазикот кога изворот содржи повеќе формати на аудио или повеќејазично аудио. Кога се прикажани 4 броеви, тие означуваат код на јазик. Погледнете „Список со кодови за јазици“ (страница 79) за да го потврдите јазикот што кодот го претставува. Кога истиот јазик е претставен два или повеќе пати, DVD VIDEO е снимено во повеќе формати на аудио.

Пример:

Dolby Digital 5.1 канал



■ DVD-VR

Можете да менувате помеѓу аудио датотеки кога дискот содржи повеќе песни.

■ VIDEO CD/CD/DATA CD (MP3-датотека)/DATA DVD (MP3-датотека)/USB-уред (аудио датотека)

Можете да го промените звучниот запис.

- [STEREO] (СТЕРЕО): Стерео звук.
- [1/L] (1/Л): Звукот на левиот канал (моно).
- [2/R] (2/Д): Звукот за десниот канал (моно).

■ Super VCD

Можете да го промените звучниот запис.

- [1:STEREO] (1:СТЕРЕО): Стерео звук на аудио записот 1.
- [1:1/L] (1:1/Л): Звукот на левиот канал на аудио записот 1 (моно).
- [1:2/R] (1:2/Д): Звукот на десниот канал на аудио записот 1 (моно).
- [2:СТЕРЕО]: Стерео звук на аудио записот 2.
- [2:1/L] (2:1/Л): Звукот на левиот канал на аудио записот 2 (моно).
- [2:2/R] (2:2/Д): Звукот на десниот канал на аудио записот 2 (моно).

Користење на менито за DVD

DVD-V

Кога репродуцирате DVD што содржи неколку наслови, можете да го изберете саканиот наслов користејќи DVD TOP MENU. Кога репродуцирате DVD што ви овозможува да изберете ставки како на пример, јазикот на преводот и јазикот на звукот, изберете ги тие ставки користејќи DVD MENU.

1 Притиснете **DVD TOP MENU** или **DVD MENU**.

2 Притиснете </>/</>/> за да ја изберете ставката што сакате да ја репродуцирате или промените, а потоа изберете +.

Исто така, можете да го изберете бројот со притискање на копчињата со броеви додека држите на SHIFT.



Приказ на менито за DVD во контролното мени

- 1 Притиснете  DISPLAY.
- 2 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете  [DISC MENU] (МЕНИ НА ДИСКОТ), а потоа притиснете \oplus .
- 3 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [MENU] (МЕНИ) или [TOP MENU] (ПОЧЕТНО МЕНИ), а потоа притиснете \oplus .

Избор на оригиналниот или изменет наслов на DVD-VR

DVD-VR



Оваа функција е достапна само за DVD-VR-дискови на кои е создаден список за репродукција.

- 1 Притиснете  DISPLAY додека системот е во режимот за прекин.
- 2 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете  [ORIGINAL/PLAY LIST] (ОРИГИНАЛНО/СПИСОК ЗА РЕПРОДУКЦИЈА), а потоа притиснете \oplus .
- 3 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете поставување, а потоа притиснете \oplus .
 - [PLAY LIST] (СПИСОК ЗА РЕПРОДУКЦИЈА): Можете да ги репродуцирате насловите во редоследот на постоечкиот список за репродукција.
 - [ORIGINAL] (ОРИГИНАЛНО): Можете да ги репродуцирате насловите според првичниот редослед на кој се снимени.

Избор на област за репродукција за Super Audio CD

Super Audio CD



Некои Super Audio CD содржат двоканална област за репродукција и повеќеканална област за репродукција. Можете да ја изберете областа за репродукција што сакате да ја слушате.

- 1 Притиснете  DISPLAY додека системот е во режимот за прекин.
- 2 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете  [MULTI/2CH] (ПОВЕЌЕКАНАЛНО/ДВОКАНАЛНО), а потоа притиснете \oplus .
- 3 Притиснете \uparrow/\downarrow за да го изберете поставувањето, а потоа притиснете \oplus .
 - [MULTI] (ПОВЕЌЕКАНАЛНО): Можете да ја репродуцирате повеќеканалната област.
 - [2CH] (ДВОКАНАЛНО): Можете да ја репродуцирате двоканалната област.

Промена на областа за репродукција за хибриден Super Audio CD

Super Audio CD

Некои Super Audio CD содржат слој за Super Audio CD и CD. Можете да го промените слојот за репродукција што сакате да го слушате.

- 1 Притиснете  DISPLAY додека системот е во режимот за прекин.
- 2 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете  [SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (СЛОЈ ЗА SUPER AUDIO CD/CD), а потоа притиснете \oplus .
 - Кога е избран слојот за CD се појавува [SUPER AUDIO CD].
 - Кога е избран слојот за Super Audio CD се појавува [CD].
- 3 Притиснете \oplus за да го промените слојот.
 - [SUPER AUDIO CD]: Можете да го репродуцирате слојот за Super Audio CD. Кога системот репродуцира слој за Super Audio CD, на екранот на предниот панел засветува „SA-CD“.
 - [CD]: Можете да го репродуцирате слојот за CD. Кога системот репродуцира слој за CD, на екранот на предниот панел засветува „CD“.

Забелешка

- Аудио сигналите од Super Audio CD не се емитуваат од приклучокот за HDMI OUT.

Избор на режимот на репродукција

Репродукција по програмиран редослед

(Програмирана репродукција)



Можете да ги репродуцирате содржините на диск во саканиот редослед со подредување на записите на дискот во сопствена програма. Можете да програмирате до 99 песни.

- 1 Притиснете DISPLAY.
- 2 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [PROGRAM] (ПРОГРАМА), а потоа притиснете \oplus .
- 3 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [SET \rightarrow] (ПОСТАВИ), а потоа притиснете \oplus .

Вкупно време на програмираните песни

PROGRAM		0:00:00
ALL CLEAR		T
1. TRACK	--	--
2. TRACK	--	01
3. TRACK	--	02
4. TRACK	--	03
5. TRACK	--	04
6. TRACK	--	05
7. TRACK	--	06

Песни снимени на диск

- 4 Притиснете \rightarrow .

Курсорот се поместува на редот на песната [T] (во овој случај, [01]).

PROGRAM		0:00:00
ALL CLEAR		T
1. TRACK	--	--
2. TRACK	--	01
3. TRACK	--	02
4. TRACK	--	03
5. TRACK	--	04
6. TRACK	--	05
7. TRACK	--	06

- 5 Изберете ја песната што сакате да ја програмирате.

Пр. Поставување на песната 2 како прва програмирана песна

Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [02] под [T], а потоа притиснете \oplus .

Избрана песна	Број на песната [T]
PROGRAM	0:03:51
ALL CLEAR	
1. TRACK	02
2. TRACK	--
3. TRACK	--
4. TRACK	--
5. TRACK	--
6. TRACK	--
7. TRACK	--

Вкупно време на програмираните песни

- 6 Повторете ги чекорите 4-5 за да ги програмирате другите песни.
- 7 Притиснете \blacktriangleright за да ја започнете програмираната репродукција.

Враќање во режимот за нормална репродукција

Притиснете CLEAR додека држите на SHIFT кога поставувањето за програмирање не е прикажано на екранот на телевизорот или изберете [OFF] (ИСКЛУЧЕНО) во чекор 3. За да ја репродуцирате истата програма повторно, изберете [ON] (ВКЛУЧЕНО) во чекор 3 и притиснете \oplus .

Промена или откажување на програма

- 1 Следете ги чекорите 1-3 од „Репродукција по програмиран редослед“.
- 2 Притиснете \uparrow/\downarrow за да го изберете програмираниот број на песната што сакате да ја промените или откажете.
Ако сакате да ја избришете песната од програмата, притиснете CLEAR додека држите на SHIFT.
- 3 Следете го чекор 5 од „Репродукција по програмиран редослед“ за ново програмирање.

За да откажете програма, изберете [--] под [T], а потоа притиснете \oplus .

Откажување на сите песни во програмираниот редослед

- 1 Следете ги чекорите 1-3 од „Репродукција по програмиран редослед“.
- 2 Притиснете **↑** и изберете **[ALL CLEAR]** (ИЗБРИШИ СЕ), а потоа притиснете **⊕**.

Репродукција по случаен редослед

(Репродукцијата по случаен избор)

VIDEO CD **Super Audio CD** **C D** **DATA CD** **DATA DVD**

USB

Забелешка

- Истата песна ќе се репродуцира постојано кога репродуцирате МР3-датотеки.

- 1 Притиснете **☺** **DISPLAY** при репродукција.
- 2 Притиснете **↑/↓** за да изберете **☺** **[SHUFFLE]** (СЛУЧАЕН ИЗБОР), а потоа притиснете **⊕**.
- 3 Притиснете **↑/↓** за да ја изберете ставката што треба да се избира по случаен избор.

■ VIDEO CD/Super Audio CD/CD

- **[OFF]** (ИСКЛУЧЕНО): Исклучено.
- **[TRACK]** (ПЕСНА): Можете да репродуцирате песни по случаен избор на дискот.

■ За време на програмирана репродукција

- **[OFF]** (ИСКЛУЧЕНО): Исклучено.
- **[ON]** (ВКЛУЧЕНО): Можете да репродуцирате песни по случаен избор што се избрани за програмирана репродукција.

■ DATA CD (само аудио датотеки)/DATA DVD (само аудио датотеки)/USB-уред (само аудио датотеки)

- **[OFF]** (ИСКЛУЧЕНО): Исклучено.
- **[ON (MUSIC)]** (ВКЛУЧЕНО (МУЗИКА)): Можете да репродуцирате датотеки по случаен избор во папката на тековниот диск/USB-уред. Кога не е избрана папка, датотеките од првата папка се репродуцираат по случаен избор.

- 4 Притиснете **⊕** за да започнете со репродукција по случаен избор.

Враќање во режимот за нормална репродукција

Притиснете **CLEAR** додека држите на **SHIFT** или изберете **[OFF]** (ИСКЛУЧЕНО) во чекор 3.

Забелешка

- Не можете да користите репродукција по случаен избор за **VIDEO CD** или **Super VCD** со функцијата за контрола на репродукцијата.

Постојана репродукција

(Повторено репродуцирање)

DVD-V **DVD-VR** **VIDEO CD** **Super Audio CD** **C D**

DATA CD **DATA DVD** **USB**

- 1 Притиснете **☺** **DISPLAY** при репродукција.
- 2 Притиснете **↑/↓** за да изберете **☺** **[REPEAT]** (ПОВТОРЕНО РЕПРОДУЦИРАЊЕ), а потоа притиснете **⊕**.
- 3 Притиснете **↑/↓** за да ја одберете ставката што сакате да се повторува, а потоа притиснете **⊕**.
 - **DVD VIDEO/DVD-VR**
 - **[OFF]** (ИСКЛУЧЕНО): Исклучено.
 - **[DISC]** (ДИСК): Можете да направите повторно репродуцирање на сите наслови на дискот.
 - **[TITLE]** (НАСЛОВ): Можете да направите повторно репродуцирање на тековниот наслов на дискот.

- [CHAPTER] (ПОГЛАВЈЕ): Можете да направите повторно репродуцирање на тековното поглавје на дискот.

■ VIDEO CD/Super Audio CD/CD

- [OFF] (ИСКЛУЧЕНО): Исклучено.
- [DISC] (ДИСК): Можете да направите повторно репродуцирање на сите песни на дискот.
- [TRACK] (ПЕСНА): Можете да изведете повторно репродуцирање на тековната песна.

■ DATA CD/DATA DVD/USB-уред

- [OFF] (ИСКЛУЧЕНО): Исклучено.
- [DISC] (ДИСК) (само за DATA CD/DATA DVD): Можете да направите повторно репродуцирање на сите папки на дискот.
- [MEMORY] (МЕМОРИЈА) (само за USB-уред): Можете да направите повторно репродуцирање на сите папки од USB-уредот.
- [FOLDER] (ПАПКА): Можете да изведете повторно репродуцирање на тековната папка.
- [TRACK] (ПЕСНА) (само за аудио датотеки): Можете да изведете повторно репродуцирање на тековната датотека.
- [FILE] (ДАТОТЕКА) (само за видео датотеки): Можете да изведете повторно репродуцирање на тековната датотека.

4 Притиснете ► за да го започнете повтореното репродуцирање.

Враќање во режимот за нормална репродукција








Притиснете CLEAR додека држите на SHIFT или изберете [OFF] (ИСКЛУЧЕНО) во чекор 3.

Забелешка


- Не можете да користите повторно репродуцирање за VIDEO CD или Super VCD со функцијата за контрола на репродукцијата.

Избор на ефект за слајд шоуто

DATA CD DATA DVD USB








- 1 Притискајте на  DISPLAY додека на контролното мени не се појави  [EFFECT] (ЕФЕКТ).
- 2 Притиснете  за да изберете  [EFFECT] (ЕФЕКТ), а потоа притиснете .
- 3 Притиснете  за да изберете поставување, а потоа притиснете .
 - [MODE 1] (РЕЖИМ 1): Сликата во формат JPEG влетува од врвот кон дното на екранот на телевизорот.
 - [MODE 2] (РЕЖИМ 2): Сликата во формат JPEG се развлекува од левата кон десната страна екранот на телевизорот.
 - [MODE 3] (РЕЖИМ 3): Сликата во формат JPEG се развлекува од центарот на екранот.
 - [MODE 4] (РЕЖИМ 4): JPEG-сликите се менуваат по случаен редослед низ ефектите.
 - [MODE 5] (РЕЖИМ 5): Следната JPEG-слика ја прекрива претходната слика.
 - [OFF] (ИСКЛУЧЕНО): Исклучено.

Забелешка

- Поставувањето [EFFECT] (ЕФЕКТ) нема влијание кога поставувањето [JPEG RESOLUTION] во [HDMI SETUP] е поставено на [(1920 × 1080i) HD ] или [(1920 × 1080i) HD] (страница 62).
- Поставувањето [EFFECT] (ЕФЕКТ) не може да се избере кога репродуцирате диск што не содржи JPEG-слики или USB-уред или кога сте го поставиле [MEDIA] (МЕДИУМИ) на поставување што не може да репродуцира JPEG-датотеки.

Избор на траењето за слајд шоуто

DATA CD DATA DVD USB







- 1 Притискајте на  DISPLAY додека на контролното мени не се појави  [INTERVAL] (ИНТЕРВАЛ).
- 2 Притиснете  за да изберете  [INTERVAL] (ИНТЕРВАЛ), а потоа притиснете .
- 3 Притиснете  за да изберете поставување, а потоа притиснете .
 - [NORMAL] (НОРМАЛНО): Можете да го поставите стандардното времетраење.
 - [FAST] (БРЗО): Можете да го поставите времетраењето да е пократко од [NORMAL] (НОРМАЛНО).
 - [SLOW 1] (БАВНО 1): Можете да го поставите времетраењето да е подолго од [NORMAL] (НОРМАЛНО).
 - [SLOW 2] (БАВНО 2): Можете да го поставите времетраењето да е подолго од [SLOW 1] (БАВНО 1).



Забелешка

- За некои JPEG-слики може да потрае подолго да се прикажат од опцијата што сте ја избрале. Тоа особено важи за прогресивни JPEG-слики или JPEG-слики што содржат 3.000.000 или повеќе пиксели.
- Поставувањето [INTERVAL] (ИНТЕРВАЛ) не може да се избере кога репродуцирате диск што не содржи JPEG-слики или USB-уред или кога сте го поставиле [MEDIA] (МЕДИУМИ) на поставување што не може да репродуцира JPEG-датотеки.

Репродукција на слајд шоу со звук

DATA CD DATA DVD

- 1 Подгответе папка на дискот што содржи и MP3-датотеки и JPEG-слики. MP3-датотеките и JPEG-сликите не смеат да се наоѓаат во различни папки. За деталите за правење на дискот, погледнете во упатствата на компјутерот, софтверот итн.
- 2 Притиснете  DISPLAY.
- 3 Притиснете  за да изберете  [MEDIA] (МЕДИУМИ), а потоа притиснете .
- 4 Кога е избрано поставувањето [MUSIC/PHOTO] (МУЗИКА/ФОТОГРАФИИ), одете до чекор 5. Кога е избрано друго, а не поставувањето [MUSIC/PHOTO] (МУЗИКА/ФОТОГРАФИИ), притиснете  за да изберете [MUSIC/PHOTO] (МУЗИКА/ФОТОГРАФИИ), а потоа притиснете .
- 5 Ако не се појави списокот со папки, притиснете DVD MENU.

Можете да го вклучите/исклучите списокот со папки со постојано притискање на DVD MENU.
- 6 Притиснете  за да ја изберете саканата папка и притиснете .

Забелешка

- Ако репродуцирате голема MP3-датотека и JPEG-слика истовремено, звукот може да прескокнува. Sony препорачува кога ја креирате датотеката да ја наместите бит-стапката за MP3 на 128 kbps или помала вредност. Ако звукот сè уште прескокнува, намалете ја големината на JPEG-сликата.

Прикажување на информациите за дискот/USB-уредот


Приказ со информации за репродукцијата

DVD-V DVD-VR VIDEO CD Super Audio CD C D

DATA CD DATA DVD USB

Притискајте на TIME/TEXT при репродукција.

Информации на екранот на телевизорот



- 1 [T **: **: **/C **: **: **/D **: **: **]
Време за репродукција на тековниот наслов, песна/поглавје/диск
[T- **: **: **/C- **: **: **/D- **: **: **]
Преостанато време за репродукција на тековниот наслов, песна/поглавје/диск
[**: **: **]
Време за репродукција на тековната сцена/видео датотека
- 2 **Бит-стапка**
Се појавува при репродукција на аудио датотека.
- 3 **Вид на датотека**
Се појавува при репродукција на аудио/видео датотека.

4 Име на папката/датотеката

Се појавува при репродукција на аудио/видео датотека/JPEG слика. Ако MP3-датотека има ID3-ознака, системот ќе прикаже име на албумот/наслов од информациите на ID3-ознаката.

Системот може да поддржи ID3 верзија 1.0/1.1/2.2/2.3.

Информациите за ID3-ознака со верзија 2.2/2.3 имаат предност кога за една иста MP3-датотека се користат ID3-ознаки со верзија 1.0/1.1 и верзија 2.2/2.3.

5 Текстуални информации

Текстот од DVD/Super Audio CD/CD се појавува само кога текстот е снимен на дискот. Не можете да го промените текстот. Ако дискот не содржи текст, се појавува „NO TEXT“.

Забелешка

- Во зависност од изворот што се репродуцира, системот може да прикаже само одреден број на знаци. Исто така, во зависност од изворот, може да не се прикажат сите знаци.

Информации на екранот на предниот панел

Секојпат кога ќе притиснете TIME/TEXT за време на репродукција, се прикажуваат следните информации.

Некои од прикажаните ставки може да исчезнат после неколку секунди.

■ DVD VIDEO/DVD-VR

- 1 Време за репродукција на тековниот наслов
- 2 Останато време за репродукција на тековниот наслов
- 3 Време за репродукција на тековното поглавје
- 4 Останато време за репродукција на тековното поглавје
- 5 Име на дискот
- 6 Наслов и поглавје

■ VIDEO CD (со функции за контрола на репродукцијата)/Super VCD (со функции за контрола на репродукцијата)

- ① Време за репродукција на тековната ставка
- ② Име на дискот
- ③ Број на сцената

■ VIDEO CD (без функции за контрола на репродукцијата)/Super Audio CD/CD

- ① Време за репродукција на тековната песна
- ② Преостанато време за репродукција на тековната песна
- ③ Време за репродукција на дискот
- ④ Преостанато време за репродукција на дискот
- ⑤ Име на песната
- ⑥ Песна и индекс*

* Само за VIDEO CD/Super Audio CD.

■ Super VCD (без функции за контрола на репродукцијата)

- ① Време за репродукција на тековната песна
- ② Текст на песната
- ③ Песна и број на индекс

■ DATA CD/DATA DVD/USB-уред (аудио датотека)

- ① Време за репродукција и број на тековната песна
- ② Име на песната (датотеката)*

* Ако MP3-датотека има ID3-ознака, системот ќе прикаже наслов од информациите на ID3-ознаката.

Системот може да поддржи ID3 верзија 1.0/1.1/2.2/2.3.

Информациите за ID3-ознака со верзија 2.2/2.3 имаат предност кога за една иста MP3-датотека се користат ID3-ознаки со верзија 1.0/1.1 и верзија 2.2/2.3.

■ DATA CD (видео датотека)/DATA DVD (видео датотека)/USB-уред (видео датотека)

- ① Време за репродукција на тековната датотека
- ② Име на тековната датотека
- ③ Тековен албум и број на датотеката



Забелешка


- Системот може да го прикаже само првото ниво од текстот на DVD/CD, како на пример, името на дискот или насловот.
- Името на дискот или името на песната може да не се прикажат во зависност од текстот.
- Времето за репродукција на MP3-датотеки и видео датотеки може да не се прикажува правилно.

Приказ на информациите за датум на JPEG-слика

DATA CD DATA DVD USB

Можете да ги проверите информациите за датум за време на репродукцијата кога ознаката Exif* е снимена во JPEG-сликата.

Притискајте на  DISPLAY додека на контролното мени не се појави  [DATE] (ДАТУМ).



* „Замениливиот формат на слики“ е формат за слики од дигитални камери дефиниран од Јапонската асоцијација за електроника и информатичка технологија (JEITA).

Уживање во аудио/ видеото на поврзаната компонента

3 Управувајте со поврзаната компонента.

За да уживате во дигитален приемник, изберете го влезот на дигиталниот приемник преку телевизорот со кој е поврзан.



1 Користете ги копчињата за избор на функција за да ја изберете саканата функција.

Избраната ставка се појавува на екранот на предниот панел.

Копче	Извор
DVD/CD	Диск што го репродуцира системот
FM	FM-радио
USB	USB-уред
TV	Телевизор или дигитален приемник

Може да ја изберете саканата функција и со постојано притискање на FUNCTION.

2 Подгответе го изворот.

- DVD/CD: Вметнете го дискот во главниот уред (страница 33).
- TUNER FM: Изберете ја радиопрограмата (страница 47).
- USB: Поврзете го USB-уредот директно со главниот уред.
- TV: Изберете го каналот на телевизорот или дигиталниот приемник.

Претходно меморирање радиостаници

Може претходно да поставите до 20 FM-станции.




- 1 Притиснете FM.
- 2 Притиснете и задржете на TUNING +/- сè додека не почне автоматското скенирање.

Скенирањето прекинува кога системот ќе најде станица. „TUNED“ се појавува на екранот на предниот панел. Кога е примена стереограма, на екранот на предниот панел се појавува и „ST“.


- 3 Притиснете SYSTEM MENU.
- 4 Притиснете ↑/↓ за да изберете „MEMORY“.

- 5 Притиснете ⊕ или →.

На екранот на предниот панел се појавува број на меморирана станица.



- 6 Притиснете ↑/↓ за да го изберете бројот на меморираната станица.



- 7 Притиснете ⊕.

На екранот на предниот панел се појавува „COMPLETE“ и станицата е зачувана.

- 8 Повторете ги чекорите 2-7 за да меморирате други станици.

- 9 Притиснете SYSTEM MENU.

Менување на претходно поставениот број

Изберете го саканиот претходно мемориран број со притискање на PRESET +/- (страница 47), а потоа изведете ја постапката од чекор 3.

Слушање радио

Прво меморирајте станици во системот (погледнете „Претходно меморирање радиостаници“ (страница 47)).

- 1 Притиснете FM.
- 2 Постојано притискајте на PRESET +/- за да ја изберете претходно поставената станица.
- 3 Прилагодете ја јачината на звукот со притискање на VOLUME +/-.

Слушање радиостаници за кои ги знаете фреквенциите

Притиснете D.TUNING во чекор 2, притиснете ги копчињата со броеви додека држите на SHIFT за да ги изберете фреквенциите, а потоа притиснете ⊕.

Слушање радиостаници што не се меморирани

Користете рачно или автоматско бирање во чекор 2.


За рачно бирање, постојано притискајте на TUNING +/-.

За автоматско бирање, притиснете и задржете на TUNING +/- . Автоматското бирање прекинува автоматски кога системот ќе ја прими радиостаницата. За рачно да го прекинете автоматското барање на станици, притиснете TUNING +/- или ■.

Ако FM-програмата е со пречки

Ако FM-програмата е со пречки, може да изберете моно-прием. Нема да има стерео ефект, но приемот ќе се подобри.

- 1 Притиснете **SYSTEM MENU**.
- 2 Притиснете **↑/↓** за да изберете „**FM MODE**“.



- 3 Притиснете **⊕** или **→**.
- 4 Притиснете **↑/↓** за да изберете „**MONO**“.
 - „**STEREO**“: Стерео-прием.
 - „**MONO**“: Моно-прием.
- 5 Притиснете **⊕**.
- 6 Притиснете **SYSTEM MENU**.

Уживање во опкружувачки звук

Можете да уживате во опкружувачкиот звук едноставно со избирање на едно од претходно програмираните поставувања за опкружувачки звук на системот.

Уживање во звукот на телевизорот со ефект на 5.1-канален опкружувачки звук

- 1 Притиснете SYSTEM MENU.
- 2 Притиснете ↑/↓ за да изберете „SUR.SETTING“, а потоа притиснете ⊕ или →. Избраната ставка се појавува на екранот на предниот панел.
- 3 Притиснете ↑/↓ за да изберете „PRO LOGIC“, а потоа изберете ⊕.
- 4 Притиснете SYSTEM MENU.

Забелешка


- Кога звукот на телевизиската програма е моно, звукот се емитува само од централниот звучник.



Избор на поставувања за опкружувачки звук според вашите претпочитања за слушање

- 1 Притиснете SYSTEM MENU.
- 2 Притиснете ↑/↓ за да изберете „SUR.SETTING“, а потоа притиснете ⊕ или →. Избраната ставка се појавува на екранот на предниот панел.
- 3 Притиснете ↑/↓ за да го изберете саканото поставување за опкружувачки звук, а потоа притиснете ⊕.
- 4 Притиснете SYSTEM MENU.

За излез за звучникот

Табелата подолу ги опишува опциите кога ќе ги поврзете сите звучници со главниот уред и ќе го поставите [SPEAKER FORMATION] (ПОСТАВУВАЊЕ НА ЗВУЧНИЦИТЕ) на [STANDARD] (СТАНДАРДНО) (страница 63).

Звук од	Поставување за опкружувачки звук	Ефект
	„A.F.D. MULTI“ (AUTO FORMAT DIRECT MULTI)	<ul style="list-style-type: none"> • Двоканален извор: Системот емитува двоканален звук од предните звучници и звучниците за опкружувачки звук, доделувајќи го двоканалниот звук на левиот и десниот канал за опкружувачки звук. • Повеќеканален извор: Системот емитува звук од звучниците зависно од бројот на каналите на изворот.

Звук од	Поставување за опкружувачки звук	Ефект
	<p>„PRO LOGIC“ „PLII MOVIE“ „PLII MUSIC“</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Двоканален извор: Системот симулира звук во опкружување од двоканалните извори и емитува звук од сите звучници. <ul style="list-style-type: none"> – „PRO LOGIC“ извршува декодирање со Dolby Pro Logic. – „PLII MOVIE“ извршува декодирање на филмови со Dolby Pro Logic II. – „PLII MUSIC“ извршува декодирање на музика со Dolby Pro Logic II. • Повеќеканален извор: Системот емитува звук од звучниците зависно од бројот на каналите на изворот.
	<p>„2CH STEREO“</p>	<p>Системот го емитува звукот од предните звучници и сабвуферот без оглед на форматот на звукот или бројот на каналите. Повеќеканалните формати за опкружувачки звук се намалени на два канали.</p>
<p>Во зависност од изворот.</p>	<p>„A.F.D. STD“ (AUTO FORMAT DIRECT STANDARD)</p>	<p>Системот го отфрла форматот за звукот на изворот и го испраќа звукот како што бил снимен/кодирани.</p>

Забелешка

- Не можете да ги наместите поставувањата за опкружувачки звук кога системот чита некој диск.
- Во зависност од влезниот тек, поставувањата за опкружувачки звук може да не се ефикасни.

Избор на звучен ефект

Избор на ефектот да соодветствува на изворот

Постојано притискајте на **SOUND MODE** за време на репродуцирањето сè додека на екранот на предниот панел не се појави **саканиот режим**.

- „**AUTO**“: Системот автоматски избира „**MOVIE**“ или „**MUSIC**“ за да произведе звучен ефект во зависност од изворот. „**AUTO**“ се појавува на екранот на предниот панел.
- „**MOVIE**“: Системот го обезбедува звукот за филмовите. „**MOVIE**“ се појавува на екранот на предниот панел.
- „**MUSIC**“: Системот го обезбедува звукот за музиката. „**MUSIC**“ се појавува на екранот на предниот панел.

Забелешка

- Кога ќе репродуцирате Super Audio CD, оваа функција не работи.

Збогатување компресиран звук

Можете да подобрите компресиран звук како MP3-датотека.

Овој ефект се активира автоматски кога се задоволени следниве услови:

- Функцијата е поставена на „**USB**“.
- „**SUR.SETTING**“ е поставено на „**A.F.D. STD**“ или „**A.F.D. MULTI**“ (страница 49).

Исклучување на звучниот ефект

Изберете различно од „**A.F.D. STD**“ или „**A.F.D. MULTI**“ за „**SUR.SETTING**“ (страница 49).

Користење на функцијата „Control for HDMI“ (Контрола за HDMI) за „BRAVIA“ Sync

Оваа функција е достапна на телевизори со функцијата „BRAVIA“ Sync.

Работата се поедноставува со поврзување на компонентите на Sony што се компатибилни со функцијата „Control for HDMI“ (Контрола за HDMI) со HDMI-кабел како што е прикажано подолу.

- Исклучување на системот (страница 53)
- Репродуцирање со еден допир (страница 53)
- Режим на кино (страница 53)
- Контрола на аудиото на системот (страница 53)
- Ограничување на јачината на звукот (страница 54)
- Далечинска лесна контрола (страница 54)
- Следење на јазик (страница 54)

„Control for HDMI“ (Контрола за HDMI) претставува стандард на функција со повеќе контроли, кој се користи од CEC (Consumer Electronics Control - Контрола на електрониката на потрошувачите) за HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Мултимедиумски интерфејс со висока резолуција).

Забелешка






- Во зависност од поврзаната компонента, може да не работи функцијата „Control for HDMI“ (Контрола за HDMI). Погледнете ги упатствата за работа на компонентата.

Подготовка на функцијата „Control for HDMI“ (Контрола за HDMI)

„Control for HDMI“ (Контрола за HDMI) - Лесно поставување

Ако телевизорот е компатибилен со функцијата „Control for HDMI“ (Контрола за HDMI) - Лесно поставување, можете автоматски да ја поставите функцијата [CONTROL FOR HDMI] (КОНТРОЛА ЗА HDMI) со поставување на телевизорот. За детали, погледнете во упатствата за работа на телевизорот.

Ако телевизорот не е компатибилен со функцијата „Control for HDMI“ (Контрола за HDMI) - Лесно поставување, рачно поставете ја функцијата „Control for HDMI“ (Контрола за HDMI) на системот и телевизорот.

- 1 Осигурете се дека системот и телевизорот се поврзани со HDMI-кабел.**
- 2 Вклучете го телевизорот и притиснете  за да го вклучите системот.**
- 3 Префрлете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од системот преку влезот за HDMI ќе се појави на екранот на телевизорот.**
- 4 Поставете ја функцијата „Control for HDMI“ (Контрола за HDMI) на телевизорот.**
За деталите за поставувањето на телевизорот, погледнете во упатствата за работа на телевизорот.
- 5 На системот, притиснете DVD/CD.**
- 6 Притиснете  DISPLAY додека системот е во режимот за прекин.**
- 7 Притиснете  за да изберете  [SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ), а потоа притиснете .**

- 8 Притиснете ↑/↓ за да изберете [CUSTOM] (ПО НАРАЧКА), а потоа притиснете ⊕.
- 9 Притиснете ↑/↓ за да изберете [HDMI SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ ЗА HDMI), а потоа притиснете ⊕.
- 10 Притиснете ↑/↓ за да изберете [CONTROL FOR HDMI] (КОНТРОЛА ЗА HDMI), а потоа притиснете ⊕.
- 11 Притиснете ↑/↓ за да изберете [ON] (ВКЛУЧЕНО), а потоа притиснете ⊕.

Исклучување на системот во синхронизација со телевизорот

(Исклучување на напојувањето на системот)

Кога ќе го исклучите телевизорот користејќи го копчето POWER на далечинскиот управувач на телевизорот или TV I/⏻ на далечинскиот управувач на системот, системот се исклучува автоматски.

Забелешка

- Оваа функција зависи од поставувањата на телевизорот. За детали, погледнете во упатствата за работа на телевизорот.
- Во зависност од состојбата на системот (на пример, репродукција на CD), системот може да не се исклучи автоматски.

Гледање DVD со притискање на едно копче

(Репродукција со еден допир)

Притиснете ONE-TOUCH PLAY

Телевизорот се вклучува, функцијата на телевизорот е поставена на влезот за HDMI на којшто е поврзан системот и системот автоматски започнува со репродукција на диск.

И функцијата Контрола на аудиото на системот се вклучува автоматски.

Користење на режимот на кино

(Режим на кино)

Кога телевизорот е компатибилен со режимот на кино можете да уживате во оптималниот квалитет на сликата и звукот наменети за филмови. Функцијата Контрола на аудиото на системот се вклучува автоматски.

Притиснете THEATRE.

Забелешка

- Оваа функција може да не работи во зависност од телевизорот.

Уживање во звукот на телевизорот преку звучниците на системот

(Контрола на аудиото на системот)

За да ја користите оваа функција, поврзете ги системот и телевизорот со аудио кабли и HDMI-кабел (страница 26).

Притиснете I/⏻ за да го вклучите системот кога телевизорот е вклучен.

Се вклучува функцијата Контрола на аудиото на системот. Звукот од телевизорот се емитува од звучниците на системот и звучниците на телевизорот се стишуваат автоматски.

Забелешка

- Кога телевизорот се наоѓа во режимот PAP (picture and picture - слика и слика), функцијата Контрола на аудиото на системот нема да работи. Кога телевизорот ќе го напушти режимот PAP, начинот за емитување на телевизорот се враќа на оној што бил избран пред режимот PAP.
- Кога ќе го вклучите системот со притискање на копчето за избор на функција, видеото и звукот може да не соодветствуваат.
- Во зависност од телевизорот, кога ја приспособувате јачината на звукот на системот, нивото на јачина на звукот се појавува на екранот на телевизорот. Во тој случај, нивото на јачина на звук кое се појавува на екранот на телевизорот и на екранот на предниот панел на системот може да се разликува.

Совет

- Исто така, можете да управувате со функцијата Контрола на аудиото на системот преку мениот на телевизорот.
- Можете да управувате со контролата за јачина и исклучување на звукот на системот преку далечинскиот управувач на телевизорот.

Ограничување на јачината на звукот на телевизорот од звучниците на системот

(Ограничување на јачината на звукот)

Кога е вклучена функцијата Контрола на аудиото на системот и звукот на телевизорот се емитува преку звучниците на системот, јачината на звукот е ограничена до нивото што е поставено во [VOLUME LIMIT] (ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ЈАЧИНАТА НА ЗВУКОТ). За детали погледнете во [VOLUME LIMIT] (ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ЈАЧИНАТА НА ЗВУКОТ) (страница 62).

Управување на системот преку далечинскиот управувач на телевизорот

(Далечинска лесна контрола)

Можете да ги контролирате основните функции на системот преку далечинскиот управувач на телевизорот кога видеото се емитува на екранот на телевизорот. За детали, погледнете во упатствата за работа на телевизорот.

Промена на јазикот на екранот на телевизорот во синхронизација со телевизорот

(Следење на јазик)

Кога ќе го смените јазикот на екранот на телевизорот, ќе се смени и јазикот за приказ на екранот на системот.

Забелешка

- Оваа функција не работи кога се прикажува екранот на системот.

Пренос на песни на USB-уред

Можете да пренесете песни од CD со аудио или радиопрограми на USB-уред кодирајќи ги во MP3-формат. Исто така, можете да пренесете MP3-датотеки од DATA CD/ DATA DVD на USB-уред. За поврзување на USB-уредот погледнете во „Репродукција на датотеки на диск/ USB-уред“ (страница 33).

Пренесената музика е ограничена само за лична употреба. За користење на музиката за други цели е потребна дозвола од сопствениците на авторските права.

Забелешки за преносот на USB

- Не поврзувајте ги главниот уред и USB-уредот преку USB-центар.
- Проверете дали на USB-уредот има доволно простор за пренос.
- Не отстранувајте го USB-уредот за време на преносот.
- Кога пренесувате песни од CD со аудио, песните се снимени како MP3-датотеки со бит-стапка од 128 kbps.
- Кога пренесувате MP3-датотеки од DATA CD/DATA DVD, MP3-датотеки се пренесени со истата бит-стапка како и оригиналните MP3-датотеки.
- Кога пренесувате радиопрограма, аудиото се снима како MP3-датотека со бит-стапка од 128 kbps.
- Текстуалните информации од дискот CD не се пренесуваат во создадените MP3-датотеки.
- Ако го прекинете преносот од CD со аудио на половина пат, MP3-датотеката што се создава се брише.
- Преносот прекинува автоматски ако:
 - во текот на преносот снима простор на USB-уредот;
 - се достигне максималниот број на папки на USB-уредот што системот може да ги распознае.


- Можете да зачувате до 150 датотеки во една папка.
- Можете да зачувате до 199 папки на еден USB-уред.
- Ако папката или датотеката што се обидуваат да ја пренесете веќе постои на USB-уредот со исто име, на името се додава број од низа, без притоа да се препише оригиналната папка или датотека.

Избор на дестинацијата на преносот на USB-уредот

Во зависност од USB-уредот, можете да го изберете бројот во меморијата на преносот.

Притиснете MEM SEL.

Избран број во меморијата



Забелешка

- Кога меморијата не може да се избере, на екранот на телевизорот се појавува [Operation not possible.] (Операцијата не е можна.).
- Бројот во меморијата се менува во зависност од USB-уредот.
- Изберете дестинација на преносот пред почетокот на преносот.

Правила за создавање папки и датотеки

Кога пренесувате на USB-уред, папката „MUSIC“ се создава директно под „ROOT“. Папките и датотеките се создадени во папката „MUSIC“ во согласност со начинот на пренос и изворот.

- Кога пренесувате повеќе песни на CD со аудио или повеќе MP3-датотеки на DATA CD/DATA DVD

Извор	Име на папката	Име на датотеката
MP3	Исто како и изворот на пренос ¹⁾	
Аудио CD	„FLDR001“ ²⁾	„TRACK001“ ³⁾

- Кога пренесувате една песна на CD со аудио или една MP3-датотека на DATA CD/DATA DVD

Извор	Име на папката	Име на датотеката
MP3	„REC1-MP3“ ⁴⁾	Исто како и изворот на пренос ¹⁾
Аудио CD	„REC1-CD“ ⁴⁾	„TRACK001“ ³⁾

- Кога пренесувате радиопрограма

Име на папката	Име на датотеката
„FM001“ ⁴⁾	„TRACK001“ ³⁾

- ¹⁾На името се доделуваат до 64 знаци (вклучувајќи ја наставката).
- ²⁾Потоа на папките им се доделуваат броеви.
- ³⁾Потоа на датотеките им се доделуваат броеви.
- ⁴⁾Нова датотека се пренесува во папката „REC1-MP3“ или „REC1-CD“ секојпат кога ќе се изврши пренос на една песна.

Пренос на песни од CD со аудио или MP3-датотеки од DATA CD/DATA DVD на USB-уред

- 1** Вчитајте аудио CD/DATA CD/DATA DVD.
- 2** Притиснете DISPLAY додека системот е во режимот за прекин.
- 3** Притиснете за да изберете [USB TRANSFER] (ПРЕНОС НА USB), а потоа притиснете .

■ За CD со аудио

Притиснете и скокнете до чекор 5.

■ За DATA CD/DATA DVD

Следете го следниот чекор.

4 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [TRACK] (ПЕСНА) или [FOLDER] (ПАПКА), а потоа притиснете \oplus .

- [TRACK] (ПЕСНА): Се појавува списокот со папки. Притиснете \uparrow/\downarrow за да ја изберете саканата папка, а потоа притиснете \oplus .
- [FOLDER] (ПАПКА): Се појавуваат папките што се снимени на дискот DATA CD/DATA DVD. Можете да ги пренесете сите MP3-датотеки во папката.

5 Притиснете $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ за да изберете [■ ALL] (СИТЕ) (за CD со аудио) или [\square ALL] (СИТЕ) (за DATA CD/DATA DVD), а потоа притиснете \oplus .

За да го тргнете изборот од сите папки, изберете [\square ALL] (СИТЕ), а потоа притиснете \oplus .

6 Притиснете $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ за да изберете [START] (ПОЧЕТОК), а потоа притиснете \oplus .


За да го откажете преносот, притиснете ■.

Избор на посебни песни/ MP3-датотеки/папки

Притиснете \uparrow/\downarrow за да ја означите песната/MP3-датотеката/папката, а потоа притиснете \oplus за да потврдите во чекор 5. За да го откажете изборот, означете ја песната/MP3-датотеката/папката, а потоа притиснете \oplus за да ја отстраните потврдата.

■ За CD со аудио


Преостанат простор на USB-уредот



Песните ќе се пренесат.

■ За DATA CD/DATA DVD

Преостанат простор на USB-уредот



MP3-датотеките/папките ќе се пренесат.

Пренос со притискање на едно копче

Исто така, можете да пренесете песни/
MP3-датотеки на USB-уред користејќи
REC TO USB.

1 Вчитајте аудио CD/DATA CD/DATA DVD.

2 Притиснете ■.

За да ги пренесете сите песни, скокнете на чекор 4.

За пренос на една песна, следете го следниот чекор.

3 Изберете ја саканата песна/MP3-датотека, а потоа притиснете \blacktriangleright .

4 Притиснете REC TO USB на главниот уред.

Засветува ● и на екранот на предниот панел се појавува „READING“. Потоа, на екранот на предниот панел наизменично се појавуваат „PUSH PLAY“ и преостанатиот простор на USB-уредот.

5 Притиснете \blacktriangleright за да започнете со преносот.

Кога преносот е завршен, на екранот на предниот панел се појавува „COMPLETE“ и репродукцијата на дискот или USB-уредот прекинува автоматски.

За да го откажете преносот, притиснете ■.

Пренос на радиопрограма

Можете да пренесете радиопрограма што ја слушате на USB-уред.

- 1 Притиснете FM.**
- 2 Изберете ја радиостаницата со притискање на PRESET +/- или TUNING +/-.**
- 3 Притиснете REC TO USB на главниот уред.**

Засветува ● и на екранот на предниот панел се појавува наизменично се појавуваат „PLEASE“ и „WAIT“.

Потоа, на екранот на предниот панел наизменично се појавуваат „PUSH PLAY“ и преостанатиот простор на USB-уредот.
- 4 Притиснете ► за да започнете со преносот.**
- 5 Притиснете ■ за да го прекинете преносот.**

Создавање нова MP3-датотека за време на преносот

Притиснете REC TO USB за време на преносот.

На екранот на предниот панел се појавува „NEW TRACK“ и преносот продолжува на нова MP3-датотека веднаш штом ќе притиснете REC TO USB.

Ако во текот на неколку секунди повторно притиснете на REC TO USB не може да се создаде нова MP3-датотека.

Забелешка

- Кога се создава нова MP3-датотека, преносот е привремено оневозможен.

Совет

- Нова MP3-датотека се создава автоматски по околу 1 час од преносот.

Бришење аудио датотеки од USB-уред

Можете да избришете аудио датотеки („.mp3“, „.wma“ или „.m4a“) од USB-уредот.

- 1 Притиснете USB.**
- 2 Притиснете ↑/↓ за да изберете папка.**
- 3 Изберете ги аудио датотеките.**
 - **Бришење на сите аудио датотеки во некоја папка**

Притиснете CLEAR додека држите на SHIFT.
 - **Бришење аудио датотека**

Притиснете ⊕ и притиснете ↑/↓ за да ја изберете саканата аудио датотека, а потоа притиснете CLEAR додека држите на SHIFT.
- 4 Притиснете ←/→ за да изберете [YES] (ДА), а потоа притиснете ⊕.**

За да откажете, притиснете [NO] (НЕ), а потоа притиснете ⊕.

Забелешка

- Не отстранувајте го USB-уредот додека бришете.
- Ако папката што сакате да ја избришете содржи формати што не се аудио или потпапки, истите ќе бидат избришени од списокот на екранот на телевизорот, но нема да се избришат од USB-уредот.

Употреба на тајмерот за заспивање

Можете да го поставите системот да се исклучува на претходно поставено време, за да можете да заспиете слушајќи музика.

- 1 Притиснете SYSTEM MENU.**
- 2 Притиснете ↑/↓ за да изберете „SLEEP“, а потоа притиснете ⊕ или →.**

Избраната ставка се појавува на екранот на предниот панел.

- 3 Притиснете **↑/↓** за да изберете поставување, а потоа притиснете **⊕**.
Приказот за минутите (преостанатото време) ќе се менува за 10 минути.
- 4 Притиснете **SYSTEM MENU**.

Прилагодување на доцнењето помеѓу сликата и звукот

[A/V SYNC] (СИНХРОНИЗАЦИЈА НА АУДИО/ВИДЕО)

DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA DVD

USB

Кога звукот не соодветствува на сликите на екранот на телевизорот, може да го прилагодите задоцнувањето помеѓу сликата и звукот.

- 1 Притиснете **☺ DISPLAY**.
- 2 Притиснете **↑/↓** за да изберете **⏏**
[A/V SYNC] (СИНХРОНИЗАЦИЈА НА АУДИО/ВИДЕО), а потоа притиснете **⊕**.
- 3 Притиснете **↑/↓** за да изберете поставување, а потоа притиснете **⊕**.
 - **[OFF] (ИСКЛУЧЕНО)**: Исклучено.
 - **[ON] (ВКЛУЧЕНО)**: Можете да го прилагодите доцнењето меѓу сликата и звукот.

Забелешка

- Во зависност од влезниот тек, [A/V SYNC] (СИНХРОНИЗАЦИЈА НА АУДИО/ВИДЕО) може да не работи.

Промена на влезното ниво на звукот од поврзаните компоненти

Искривувањето на звукот од поврзаната компонента може да се подобри со намалување на влезното ниво.

- 1 Притиснете **TV**.
- 2 Притиснете **SYSTEM MENU**.
- 3 Притиснете **↑/↓** за да изберете „**ATTENUATE**“, а потоа притиснете **⊕** или **→**.
- 4 Притиснете **↑/↓** за да изберете поставување, а потоа притиснете **⊕**.
 - „**ATT ON**“: Можете да го намалите влезното ниво.
 - „**ATT OFF**“: Нормално влезно ниво.
- 5 Притиснете **SYSTEM MENU**.

Промена на осветленоста на екранот на предниот панел



- 1 Притиснете SYSTEM MENU.
- 2 Притиснете ↑/↓ за да изберете „DIMMER“, а потоа притиснете ⊕ или →.
Избраната ставка се појавува на екранот на предниот панел.
- 3 Притиснете ↑/↓ за да ја изберете осветленоста на екранот на предниот панел, а потоа притиснете ⊕ .
 - „DIMMER OFF“: Екранот на предниот панел е осветлен.
 - „DIMMER ON“: Екранот на предниот панел е затемнет.
- 4 Притиснете SYSTEM MENU.

Вклучување/исклучување на демонстрацијата

Можете да ја вклучите/исклучите демонстрацијата на екранот на предниот панел додека системот се наоѓа во режимот на подготвеност.

- 1 Притиснете SYSTEM MENU.
- 2 Притиснете ↑/↓ за да изберете „DEMO“, а потоа притиснете ⊕ или →.
Избраната ставка се појавува на екранот на предниот панел.
- 3 Притиснете ↑/↓ за да изберете поставување, а потоа притиснете ⊕ .
 - „DEMO OFF“: Исклучено.
 - „DEMO ON“: Вклучено.
- 4 Притиснете SYSTEM MENU.

Повторно изведување на брзото поставување

- 1 Притиснете DVD/CD.
- 2 Притиснете  DISPLAY додека системот е во режимот за прекин.
- 3 Притиснете ↑/↓ за да изберете  [SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ), а потоа притиснете ⊕ .
- 4 Притиснете ↑/↓ за да изберете [QUICK] (БРЗО), а потоа притиснете ⊕ .
Изведете го брзото поставување следејќи ја постапката наведена во „Изведување на брзото поставување“ (страница 30).

Автоматско поставување на системот во режимот на подготвеност

Системот автоматски влегува во режимот на подготвеност кога не управувате со него околу 30 минути и системот не емитува звук околу 30 минути. На екранот на предниот панел 2 минути пред системот да влезе во режимот на подготвеност „AUTO STBY“ започнува да трепка.

Можете да ја вклучите/исклучите функцијата за автоматско влегување во режимот на подготвеност.



- 1 Притиснете SYSTEM MENU.
- 2 Притиснете ↑/↓ за да изберете „AUTO STBY“, а потоа притиснете ⊕ или →.
Избраната ставка се појавува на екранот на предниот панел.
- 3 Притиснете ↑/↓ за да го изберете поставувањето, а потоа притиснете ⊕ .
 - „ON“: Вклучено.
 - „OFF“: Исклучено.
- 4 Притиснете SYSTEM MENU.

Изведување пона тамошни поставувања

Може да правите различни прилагодувања на ставките како што се слика и звук. Прикажаните ставки варираат во зависност од областа.


Забелешка

• Поставувањата за репродукција што се зачувани на дискот имаат предност пред поставувањата на екранот и не мора сите опишани функции да работат.

- 1 Притиснете DVD/CD.
- 2 Притиснете  DISPLAY додека системот е во режимот за прекин.
- 3 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете  [SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ), а потоа притиснете \oplus .
- 4 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [CUSTOM] (ПО НАРАЧКА), а потоа притиснете \oplus .
- 5 Притиснете \uparrow/\downarrow за избор на ставка за поставување, а потоа притиснете \oplus .
 - [LANGUAGE SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАЗИК) (страница 61)
 - [VIDEO SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ ЗА ВИДЕО) (страница 61)
 - [HDMI SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ ЗА HDMI) (страница 62)
 - [AUDIO SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ ЗА АУДИО) (страница 63)
 - [SYSTEM SETUP] (СИСТЕМСКО ПОСТАВУВАЊЕ) (страница 64)
 - [SPEAKER SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ НА ЗВУЧНИЦИТЕ) (страница 66)

Пример: [VIDEO SETUP]
(ПОСТАВУВАЊЕ ЗА ВИДЕО)

Избрана ставка




Поставени ставки

6 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете ставка, а потоа притиснете \oplus .

Се појавуваат можностите за избраната ставка.


Пример: [TV TYPE] (ТИП НА ТВ)



7 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете поставување, а потоа притиснете \oplus .

Поставката е избрана и поставувањето е завршено.

Пример: [4:3 LETTER BOX] (4:3 РАМКА)



Ресетирање на сите поставувања во [SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ)

За да ги ресетираат сите поставувања во [SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ), погледнете во [RESET] (РЕСЕТИРА) (страница 65).

Поставување на јазикот на екранот или песната

A [LANGUAGE SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАЗИК)

Поставете неколку јазици за екранот или песната.

■ [OSD] (On-Screen Display) (приказ на екранот)

Може да го менувате јазикот за приказ на екранот на телевизорот.

■ [MENU] (МЕНИ) DVD-V

Може да го менувате јазикот за приказ на менито на дискот.

■ [AUDIO] (АУДИО) DVD-V

Можете да го промените јазикот на записот со звук.

Кога ќе изберете [ORIGINAL] (ОРИГИНАЛНО) се избира јазикот на којшто му е даден приоритет на дискот.

■ [SUBTITLE] (ПРЕВОД) DVD-V

Може да го менувате јазикот за превод што е снимен на дискот DVD VIDEO.

Кога ќе изберете [AUDIO FOLLOW] (СЛЕДЕЊЕ НА АУДИОТО), јазикот за преводот се менува согласно јазикот што го избравте за записот со звук.

Забелешка

- Кога ќе изберете јазик во [MENU] (МЕНИ), [AUDIO] (АУДИО) или [SUBTITLE] (ПРЕВОД) што не е снимен на дискот DVD VIDEO, автоматски ќе се избере еден од снимените јазици (во зависност од дискот, јазикот може да не се избере автоматски).

Совет

- Ако изберете [OTHERS →] (ДРУГИ) ВО [MENU] (МЕНИ), [AUDIO] (АУДИО) и [SUBTITLE] (ПРЕВОД), изберете и внесете код за јазик од „Список со кодови за јазици“ (страница 79) користејќи ги копчињата со броеви.

Поставувања за екранот

P [VIDEO SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ ЗА ВИДЕО)

Изберете ги поставувањата во согласност со телевизорот.

■ [TV TYPE] (ТИП НА ТВ)

Можете да го изберете соодносот на сликата на поврзаниот телевизор.

[16:9]: Изберете го ова кога се поврзувате со телевизор со голем екран или со телевизор со функција за широк екран.



[4:3 LETTER BOX] (4:3 РАМКА): Употребете го ова кога поврзувате стандарден телевизор со сооднос 4:3. Системот прикажува широка слика со црни ленти на горните и долните делови од екранот на телевизорот.



[4:3 PAN SCAN] (ПАНОРАМА): Употребете го ова кога поврзувате стандарден телевизор со сооднос 4:3. Системот автоматски прикажува широка слика на целиот екран и се отсекуваат деловите што нема да се вклопат.



■ [COLOR SYSTEM (VIDEO CD)] (СИСТЕМ НА БОИ (VIDEO CD))

(само за моделите во Азија, Блискиот Исток и Европа)

Можете да го изберете системот на бои кога репродуцирате VIDEO CD.

[AUTO] (АВТОМАТСКИ): Системот ги емитува видеосигналите на дискот или во PAL или NTSC. Ако телевизорот користи систем DUAL, изберете [AUTO] (АВТОМАТСКИ).

[PAL]: Системот го менува видеосигналот од NTSC-диск и го емитува во системот PAL.

[NTSC]: Системот го менува видеосигналот од PAL-диск и го емитува во системот NTSC.

Забелешка

- Не можете да го промените системот на бои на самиот диск.
- Можете да го промените системот на бои на системот во согласност со поврзаниот телевизор (страница 26).

■ [BLACK LEVEL] (НИВО НА ЦРНА БОЈА)

(само за моделите во Латинска Америка)

Можете да го поставите нивото на црна боја (ниво при поставување) за видеосигналите што не се емитуваат преку приклучокот за HDMI OUT.

[ON] (ВКЛУЧЕНО): Стандардното ниво.

[OFF] (ИСКЛУЧЕНО): Можете да го намалите стандардното ниво на црна боја. Користете го ова кога сликата ќе стане премногу бела.

■ [PAUSE MODE] (РЕЖИМ НА ПАУЗА) DVD-V

(само за DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)

Можете да ја изберете сликата во режимот на пауза.

[AUTO] (АВТОМАТСКИ): Сликата, вклучувајќи ги објектите кои се движат динамички, се прикажува без треперење. Ова поставување е за нормална употреба. [FRAME] (КАДАР): Сликата, вклучувајќи ги објектите кои не се движат динамички, се прикажува со висока резолуција.

Поставувања за HDMI

[HDMI SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ ЗА HDMI)

■ [HDMI RESOLUTION] (РЕЗОЛУЦИЈА ЗА HDMI)

Може да го изберете типот на видеосигналот што ќе излегува од приклучокот за HDMI OUT.

[AUTO (1920 × 1080p)]: Системот го произведува оптималниот видеосигнал за поврзаниот телевизор.

[1920 × 1080i]: Системот емитува 1920 × 1080i* видеосигнали.

[1280 × 720p]: Системот емитува 1280 × 720p* видеосигнали.

[720 × 480p]**: Системот емитува 720 × 480p* видеосигнали.

* i: испреплетено, p: прогресивно

** Во зависност од областа, може да се појави [720 × 480/576p].

■ [CONTROL FOR HDMI] (КОНТРОЛА ЗА HDMI)

Оваа функција е достапна кога ќе го поврзете системот со телевизор што е компатибилен со функцијата Контрола за HDMI со HDMI-кабел.

[ON] (ВКЛУЧЕНО): Вклучено. Може заемно да управувате со компонентите што се поврзани преку HDMI-кабел.

[OFF] (ИСКЛУЧЕНО): Исклучено.

■ [VOLUME LIMIT] (ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ЈАЧИНАТА НА ЗВУКОТ)

Кога е вклучена функцијата Контрола на аудиото на системот (страница 53), во зависност од нивото на јачината на звукот на системот може да се емитува гласен звук. Ова можете да го спречите со ограничување на максималното ниво на јачината на звукот кога се вклучува функцијата Контрола на аудиото на системот.

[OFF] (ИСКЛУЧЕНО): Исклучено.
[LEVEL3] (НИВО 3): Максималното ниво на јачината на звукот е поставено на 10.
[LEVEL2] (НИВО 2): Максималното ниво на јачината на звукот е поставено на 15.
[LEVEL1] (НИВО 1): Максималното ниво на јачината на звукот е поставено на 20.

Забелешка

• Оваа функција е достапна само кога [CONTROL FOR HDMI] (КОНТРОЛА НА HDMI) е поставена на [ON] (ВКЛУЧЕНО).

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

Можете да го изберете видот на излезни видеосигнали од приклучокот за HDMI OUT.

[YCbCr]: Системот емитува YCbCr-сигнали.
[RGB]: Системот емитува RGB-сигнали.

■ [AUDIO (HDMI)] (АУДИО HDMI)

Можете да го изберете видот на излезни аудио сигнали од приклучокот за HDMI OUT.

[OFF] (ИСКЛУЧЕНО): Системот не емитува звук од приклучокот за HDMI OUT.

[ON] (ВКЛУЧЕНО): Системот емитува аудио сигнали со претворање на Dolby Digital, DTS или 96 kHz/24-bit PCM-сигнали во 48 kHz/16-bit PCM.

Забелешка

• Кога ќе ја поставите функцијата на нешто што не е „DVD/CD“ или „USB“ системот не го емитува звукот од приклучокот за HDMI OUT дури и ако поставувањето [AUDIO (HDMI)] (АУДИО HDMI) е наместено на [ON] (ВКЛУЧЕНО).

■ [JPEG RESOLUTION] (РЕЗОЛУЦИЈА НА JPEG)

Можете да ја изберете резолуцијата на JPEG-сликите што се емитуваат од приклучокот за HDMI OUT.

[SD]: Системот емитува во стандардна резолуција со црна рамка.

[HD]: Системот емитува во висока резолуција со црна рамка.

[HD]: Системот емитува во висока резолуција без црна рамка.

[(1920 × 1080i) HD]: Системот емитува во полна големина во висока резолуција со црна рамка.

[(1920 × 1080i) HD]: Системот емитува во полна големина во висока резолуција без црна рамка.

Забелешка

- [JPEG RESOLUTION] (РЕЗОЛУЦИЈА НА JPEG) работи само кога ќе го поставите [TV TYPE] (ТИП НА ТВ) во [VIDEO SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ ЗА ВИДЕО) на [16:9] и ќе го наместите поставувањето [HDMI RESOLUTION] (РЕЗОЛУЦИЈА НА HDMI) во [HDMI SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ ЗА HDMI) на различна вредност од [720 × 480p] или [720 × 480/576p].
- Можете да изберете [(1920 × 1080i) HD] или [(1920 × 1080i) HD] само кога ќе го наместите поставувањето [HDMI RESOLUTION] (РЕЗОЛУЦИЈА НА HDMI) во [HDMI SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ НА HDMI) на [1920 × 1080i].
- Емитувањето на сигнали преку HDMI ќе прекине веднаш кога:
 - системот вчитува или прекинува со читање на DATA CD или DATA DVD;
 - ќе поврзете или отстраните USB-уред.

Поставувања за аудиото



[AUDIO SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ ЗА АУДИО)

■ [SPEAKER FORMATION] (ПОСТАВУВАЊЕ НА ЗВУЧНИЦИТЕ)

Во зависност од формата на собата, можеби нема да може да монтирате некои звучници. За подобар опкружувачки звук Sony препорачува прво да се одлучите за положбата на звучниците.

[STANDARD] (СТАНДАРД): Изберете го ова кога ќе ги монтирате звучниците нормално.

[NO CENTER] (НЕМА ЦЕНТРАЛЕН):

Изберете го ова кога ќе ги монтирате само предниот звучник и звучникот за опкружувачки звук.

[NO SURROUND] (НЕМА ЗВУЧНИК ЗА ОПКРУЖУВАЧКИ ЗВУК): Изберете го ова кога ќе ги монтирате само централниот и предниот звучник.

[FRONT ONLY] (САМО ПРЕДЕН): Изберете го ова кога ќе ги монтирате само предните звучници.

[ALL FRONT] (СИТЕ ПРЕДНИ): Изберете го ова ако ги монтирате сите предни звучници во положба за слушање.

[ALL FRONT - NO CENTER] (СИТЕ ПРЕДНИ, НЕМА ЦЕНТРАЛЕН): Изберете го ова ако ги монтирате предните звучници и звучниците за опкружувачки звук во положба за слушање.

■ [AUDIO DRC] (АУДИО ЗА DRC) **DVD-V**

Може да го компресирате динамичкиот опсег на звучниот запис. [AUDIO DRC] (АУДИО ЗА DRC) е корисно кога гледате филмови ноќе со низок звук.

[OFF] (ИСКЛУЧЕНО): Без компресија на динамички опсег.

[STANDARD] (СТАНДАРД): Системот го репродуцира звучниот запис со динамичкиот опсег што го замислил инженерот којшто снимал.

[MAX] (МАКСИМАЛНО): Системот целосно го компресира динамичкиот опсег.

Забелешка

- [AUDIO DRC] (АУДИО ЗА DRC) работи само за Dolby Digital.

■ [TRACK SELECTION] (ИЗБОР НА ПЕСНИ) **DVD-V**

Можете да го дадете записот со звук којшто содржи најголем број со приоритетни канали кога се снимени повеќе формати на аудио (PCM, DTS, Dolby Digital или MPEG-аудио).

[OFF] (ИСКЛУЧЕНО): Исклучено.

[AUTO] (АВТОМАТСКИ): Системот го избира звучниот запис автоматски во согласност со приоритетот.


Забелешка

- Кога ќе ја поставите ставката на [AUTO] (АВТОМАТСКИ), јазикот може да се промени. Поставувањето [TRACK SELECTION] (ИЗБОР НА ПЕСНИ) има повисок приоритет од поставувањата за [AUDIO] (АУДИО) во [LANGUAGE SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАЗИК) (страница 61). (Оваа функција може да не работи во зависност од дискот.)

Други поставувања

[SYSTEM SETUP] (СИСТЕМСКО ПОСТАВУВАЊЕ)

■ [SCREEN SAVER] (ЗАШТИТНИК ЗА ЕКРАНОТ)

Можете да го намалите оштетувањето на уредот за приказ (дух). Притиснете кое било копче (на пример, ) за да го откажете заштитникот на екранот.

[ON] (ВКЛУЧЕНО): Сликата на заштитникот на екранот се појавува ако не работите на системот околу 15 минути.

[OFF] (ИСКЛУЧЕНО): Исклучено.

■ [BACKGROUND] (ЗАДНИНА)

Можете да ја изберете бојата на заднината или сликата на екранот на телевизорот.

[JACKET PICTURE] (ЗАШТИТНА СЛИКА):

Се појавува заштитната слика (мирна слика), но само кога заштитната слика е веќе снимена на дискот (CD-EXTRA итн.).

Ако дискот не содржи заштитна слика, се појавува слика што е претходно зачувана во системот.


[GRAPHICS] (ГРАФИКА): Се појавува слика што е претходно зачувана во системот.




[BLUE] (СИНА): Заднината е сина.

[BLACK] (ЦРНА): Заднината е црна.

■ [PARENTAL CONTROL] (РОДИТЕЛСКА КОНТРОЛА)

Функцијата [PARENTAL CONTROL] (РОДИТЕЛСКА КОНТРОЛА) ви овозможува да ја ограничите репродукцијата на DVD-дискови што имаат оценка за содржината. Сцените може да се блокираат или заменат со други сцени.

1 Внесете или повторно внесете ја 4-цифрената лозинка со користење на копчињата со броеви, а потоа притиснете .

2 Притиснете / за да изберете [STANDARD] (СТАНДАРД), а потоа притиснете .

- 3** Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете географска област како ниво за ограничување на репродукцијата, а потоа притиснете \oplus .

Кога ќе изберете [OTHERS \rightarrow] (ДРУГИ), изберете и внесете го стандардниот код од „Родителска контрола Список со кодови на области“ (страница 79) користејќи ги копчињата со броеви.

- 4** Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [LEVEL] (НИВО), а потоа притиснете \oplus .

- 5** Притиснете \uparrow/\downarrow за да го изберете саканото ниво, а потоа притиснете \oplus .

Колку е пониска вредноста, толку е поригорозно ограничувањето.

Исклучување на функцијата [PARENTAL CONTROL] (РОДИТЕЛСКА ЗАШТИТА)

Поставете го [LEVEL] (НИВО) на [OFF] (ИСКЛУЧЕНО) во ниво 5.

Репродукција на диск за којшто е поставена функцијата [PARENTAL CONTROL] (РОДИТЕЛСКА КОНТРОЛА)

Кога ќе го вчитате дискот и ќе притиснете \blacktriangleright , се појавува приказот за внесување на лозинката. Внесете ја 4-цифрената лозинка со користење на копчињата со броеви, а потоа притиснете \oplus .

Совет

- Ако ја заборавите лозинката, внесете „199703“ со користење на копчињата со броеви, а потоа притиснете \ominus . Приказот ќе побара да внесете нова 4-цифрена лозинка. Откако ќе внесете нова 4-цифрена лозинка, заменете го дискот во главниот уред и притиснете \blacktriangleright . Кога ќе се појави приказот за внесување на лозинката, внесете ја новата лозинка.

Промена на лозинката

- 1** Внесете ја 4-цифрената лозинка со користење на копчињата со броеви, а потоа притиснете \oplus .
- 2** Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [CHANGE PASSWORD \rightarrow] (ПРОМЕНА НА ЛОЗИНКАТА), а потоа притиснете \oplus .

- 3** Внесете нова 4-цифрена лозинка со користење на копчињата со броеви, а потоа притиснете \oplus .

Ако направите грешка додека ја внесувате лозинката, притиснете \leftarrow пред да притиснете \oplus , а потоа внесете го правилниот број.

- 4** За да ја потврдите лозинката, повторно внесете со користење на копчињата со броеви, а потоа притиснете \oplus .

■ [MULTI-DISC RESUME] (ПРОДОЛЖУВАЊЕ ОД ПОВЕЌЕ ДИСКОВИ) DVD-V VIDEO CD

Овој систем ја повикува точката каде што сте го сопреле дискот последниот пат кога се репродуцирал и продолжува со репродукција од таа точка следниот пат кога ќе го вметнете истиот диск.

[ON] (ВКЛУЧЕНО): Системот ги складира точките за продолжување во меморијата до 10 диска.

[OFF] (ИСКЛУЧЕНО): Системот не ги складира точките за продолжување во меморијата. Репродукцијата започнува од точката за продолжување само за тековниот диск во единицата.

Забелешка

- Кога меморијата за репродукцијата ќе се наполни, се брише точката за репродукција на првиот диск.

■ [RESET] (РЕСЕТИРАЈ)

Сите поставки во [SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ), освен [PARENTAL CONTROL] (РОДИТЕЛСКА КОНТРОЛА), можете да ги вратите на стандардните вредности.

- Притиснете \leftarrow/\rightarrow за да изберете [YES] (ДА), а потоа притиснете \oplus .

Исто така, можете да го откажете процесот и да се вратите на контролното мени со избор на [NO] (НЕ) овде. Не притискајте \mathbb{I}/\mathbb{U} кога го ресетирате системот затоа што може да потрае неколку секунди за да се комплетира.

Забелешка

- Поставувањата [MEDIA] (МЕДИУМИ), [INTERVAL] (ИНТЕРВАЛ), [EFFECT] (ЕФЕКТ) и [MULTI/2CH] (ПОВЕЌЕКАНАЛНО/ДВОКАНАЛНО) се враќаат на стандардните вредности.

Поставувања за звучниците



[SPEAKER SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ НА ЗВУЧНИЦИТЕ)

Можете да ги прилагодите поставувањата за звучниците рачно, без да го изведувате брзото поставување.

Изберете ги звучниците што ќе ги користите, поставете го растојанието на звучниците од местото за слушање, а потоа прилагодете ја јачината на звукот за секој звучник. Можете да го прилагодите нивото на јачината на звукот со користење на функцијата [TEST TONE] (ТЕСТИРАЈ ТОН).

■ [CONNECTION] (ПОВРЗУВАЊЕ)

[FRONT] (ПРЕДЕН)

[YES] (ДА)

[CENTER] (ЦЕНТРАЛЕН)

[YES] (ДА): Нормално изберете го ова.

[NONE] (НИШТО): Изберете го ова ако не се користи нити еден централен звучник.

[SURROUND] (ОПКРУЖУВАЧКИ)

[YES] (ДА): Нормално изберете го ова.

[NONE] (НИШТО): Изберете го ова ако не се користи нити еден звучник за опкружувачки звук.

[SUBWOOFER] (САБВУФЕР)

[YES] (ДА)

Забелешка

- Кога ќе го промените поставувањето [CONNECTION] (ПОВРЗУВАЊЕ), поставувањето [STANDARD] (СТАНДАРД) на [SPEAKER FORMATION] (ПОСТАВУВАЊЕ НА ЗВУЧНИЦИТЕ) останува исто, но другите поставувања од [SPEAKER FORMATION] (ПОСТАВУВАЊЕ НА ЗВУЧНИЦИТЕ) се враќаат на [STANDARD] (СТАНДАРД).

■ [DISTANCE] (РАСТОЈАНИЕ)

Поставете го растојанието на секој звучник од положбата на слушање.

За најдобриот можен звук во опкружување, поставете ги сите звучници на истото растојание од положбата за слушање. Растојанието може да биде од 1,0 до 7,0 метри за предните звучници и од 0,0 до 7,0 метри за централниот звучник и звучниците за опкружувачки звук.

Ако не можете да го поставите централниот звучник на истото растојание, можете да го поместите до 1,6 метри поблиску до положбата на слушање. Ако не можете да ги поставите звучниците за опкружувачки звук на истото растојание, можете да ги поместите до 5,0 метри поблиску до положбата на слушање.

[FRONT] (ПРЕДЕН) 3,0 m: Поставете го растојанието за предните звучници.

[CENTER] (ЦЕНТРАЛЕН) 3,0 m: Поставете го растојанието на централниот звучник (до 1,6 метри поблиску до предните звучници).

[SURROUND] (ОПКРУЖУВАЧКИ) 3,0 m: Поставете го растојанието на звучникот за опкружувачки звук (до 5,0 метри поблиску до предните звучници).

■ [LEVEL (FRONT)] (НИВО (ПРЕДЕН))

Можете да го прилагодите нивото на јачината на звукот на предните звучници, централниот звучник и сабвуферот. Можете да ги поставите параметрите од $-6,0$ dB до 0 dB за [L/R] (Л/Д) и од $-6,0$ dB до $+6,0$ dB за [CENTER] (ЦЕНТРАЛЕН) и [SUBWOOFER] (САБВУФЕР). Проверете дали сте го поставиле [TEST TONE] (ТЕСТИРАЈ ТОН) на [ON] (ВКЛУЧЕНО) за лесно прилагодување.

[L/R] (Л/Д) 0,0 dB: Поставете го нивото за предните звучници.

[CENTER] (ЦЕНТРАЛЕН) 0,0 dB: Поставете го нивото за централниот звучник.

[SUBWOOFER] (САБВУФЕР) +2,0 dB: Поставете го нивото за сабвуферот.

■ [LEVEL (SURROUND)] (НИВО (ОПКРУЖУВАЧКИ))

Може да го приспособите нивото на јачината на звукот за звучниците за опкружувачки звук. Може да го поставите параметарот од $-6,0$ dB до $+6,0$ dB. Наместете го поставувањето [TEST TONE] (ТЕСТИРАЈ ТОН) на [ON] (ВКЛУЧЕНО) за лесно прилагодување.

[L/R] (Л/Д) $0,0$ dB: Поставете го нивото за звучниците за опкружувачки звук.

■ [TEST TONE] (ТЕСТИРАЈ ТОН)

Можете да го прилагодите нивото на звук за звучниците со користење на функцијата [TEST TONE] (ТЕСТИРАЈ ТОН).

[OFF] (ИСКЛУЧЕНО): Тестираниот тон не се емитува од звучниците.

[ON] (ВКЛУЧЕНО): Тест тонот се емитува од секој звучник во низа додека се прилагодува нивото.

Прилагодете го нивото на звукот како што следува.

- 1** Поставете го [TEST TONE] (ТЕСТИРАЈ ТОН) на [ON] (ВКЛУЧЕНО).
- 2** Притискајте на $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ за да го изберете саканиот звучник и нивото, а потоа притиснете \oplus .
- 3** Повторете го чекорот 2.
- 4** Притиснете $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ за да го поставите [TEST TONE] (ТЕСТИРАЈ ТОН) на [OFF] (ИСКЛУЧЕНО) откако ќе го прилагодите нивото на звучникот.

Мерки за претпазливост

За изворите за напојување

- Исклучете го уредот од ѕидниот штекер (ел. енергија) ако не планирате да го користите подолг временски период. За да го исклучите кабелот, повлечете го за приклучокот, никогаш за кабелот.

За поставувањето

- Поставете го системот на локација со соодветна вентилација за да спречите зголемување на топлина во системот.
- При голем капацитет, по подолг временски период, кутијата станува топла на допир. Ова не е дефект. Сепак, допирањето на кутијата треба да се избегнува. Не поставувајте го системот во ограничен простор каде што вентилацијата е лоша бидејќи ова може да предизвика прегревање.
- Не блокирајте ги отворите на вентилацијата со поставување на што било врз системот. Системот е опремен со засилувач со висока енергија. Ако отворите на вентилацијата се блокирани, системот може да се прегрее и да дојде до дефект.
- Не поставувајте го системот на површини (килими, ќебиња итн.) или близу материјали (завеси, драперии) коишто може да ги блокираат отворите на вентилацијата.
- Не поставувајте го системот во близина на извори на топлина, како што се радијатори или воздушни канали или на место коешто е изложено на директна сончева светлина, прекумерна прашина, механички вибрации или удар.
- Не поставувајте го системот во закосена позиција. Тој е дизајниран да работи само во хоризонтална положба.
- Држете ги системот и дисковите подалеку од компоненти со силни магнети, како што се микробранови печки или големи звучници.
- Не поставувајте тешки предмети врз системот.

За работата

- Ако системот се внесува директно од ладна во топла локација или се поставува во многу влажна просторија, влагата може да кондензира на леќите во уредот. Ако се случи ова, системот нема работи правилно. Во тој случај, отстранете го дискот и оставете го системот вклучен околу половина час сè додека не испари влагата.

- Ако нешто падне врз кутијата, исклучете го уредот и повикајте квалификувано лице да го провери пред да го вклучите да работи.

За прилагодување на јачината на звукот

- Не зголемувајте ја јачината на звукот додека слушате делови со многу мал капацитет или без аудио сигнали. Ако го направите тоа, звучниците може да се оштетат кога одеднаш ќе се пушти дел со максимално ниво.

За чистење

- Чистете ги кутијата, панелот и контролите со мека крпа делумно нагопена со слаб раствор на детергент. Не користете каков било вид абразивно перниче, прашок за чистење или растворувач како што е алкохолот или бензинот. Ако имате какви било прашања или проблеми во врска со системот, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

За дисковите за чистење, чистачите на дискови/леќи

- Не користете дискови за чистење или чистачи за дискови/леќи (вклучително и типови со влага или спреј). Тие може да предизвикаат дефект на уредот.

За бојата на телевизорот

- Ако звучниците предизвикаат екранот на телевизорот да има неправилности во бојата, исклучете го телевизорот и потоа вклучете го по 15 до 30 минути. Ако неправилноста на бојата е истрајна, поставете ги звучниците подалеку од телевизорот.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА

Внимание: Овој систем може бесконечно да задржи замрзната видеослика или слика за приказ на екранот на телевизорот. Ако замрзната видеосликата или сликата на екранот ја оставите прикажана на ТВ-уредот подолг период, ризикувате трајно оштетување на екранот на телевизорот. Телевизорите со проекција се особено подложни на ова.

За поместување на системот

- Пред да го поместите системот, обезбедете да нема вметнат диск и извадете го кабелот за напојување со наизменична струја (довод на струја) од ѕидниот штекер (за струја).

Забелешки за дисковите

За ракување со дисковите

- За да го одржите дискот чист, држете го за работ. Не допирајте ја површината.
- Не лепеете хартија или леплива лента на дискот.



- Не изложувајте го дискот на директна сончева светлина или на извори на топлина како што се канали за топол воздух или не оставајте го во автомобил паркиран на директна сончева светлина бидејќи температурата во автомобилот може значително да се зголеми.
- По репродуцирањето, ставете го дискот во неговото пакување.

За чистење

- Пред репродукција, исчистете го дискот со материјал за чистење.
Бришете го дискот од центарот кон надвор.



- Не користете растворувачи како што е бензин, разредувач, комерцијално достапни средства за чистење или антистатичен спреј наменет за винил LP.




Овој систем може да репродуцира само стандарден кружен диск. Користењето на дискови коишто не се ниту стандардни ниту кружни (пр. во форма на картичка, срце или ѕвезда) може да предизвика дефект.

Не користете диск којшто има прикачен комерцијално достапен додаток, како што е етикета или прстен.

Решавање проблеми

Ако искусите некои од следните тешкотии додека го користите системот, прочитајте го ова упатство за решавање проблеми за да ви помогне да го решите проблемот пред да побарате поправки. Консултирајте се со најблискиот продавач на Sony ако кој било проблем опстојува. Имајте предвид дека ако сервисниот персонал смени некои делови за време на поправката, овие делови може да бидат задржани.

Општо

Симптом	Проблеми и решенија
Напојувањето не е вклучено.	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали кабелот за наизменична струја (напојување со струја) е безбедно поврзан.
Далечинскиот управувач не функционира.	<ul style="list-style-type: none">• Расстојанието помеѓу далечинскиот управувач и уредот е премногу големо.• Батериите во далечинскиот управувач се слаби.
Системот не работи нормално.	<ul style="list-style-type: none">• Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) од ѕидниот штекер (ел. енергија), потоа поврзете го повторно по неколку минути.• Изведете ја следната постапка. (Забележете дека параметрите на системот, како на пример, меморираните станици, се враќаат на стандардните вредности.)<ol style="list-style-type: none">① Притиснете  за да го вклучите системот.② Притиснете , FUNCTION и  на главниот уред истовремено. „COLD RESET“ се појавува на екранот на предниот панел.

Слика

Симптом	Проблеми и решенија
Нема слика.	<ul style="list-style-type: none">• Излезот за видео на телевизорот не е поставено за гледање слики од системот.• Проверете го излезниот метод на системот.
Нема слика кога ќе остварите врска со HDMI-кабел.	<ul style="list-style-type: none">• Главниот уред е поврзан со влезен уред кој не е во согласност со HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Заштита на високо широкопојасна дигитална содржина) (на предната плоча не се осветлува „HDMI“).• Ако приклучокот за HDMI OUT се користи за емитување видео, променете го видот на излезни видеосигнали од приклучокот за HDMI OUT (страница 62).<p>Поврзете го телевизорот со главниот уред користејќи видео кабел што не е HDMI OUT и променете го влезот за видео на телевизорот на поврзаниот влез така што ќе можете да ги гледате приказите на екранот. Променете го видот на излезно видео од приклучокот за HDMI OUT и префрлете го влезот на телевизорот на HDMI. Ако сликата сè уште не се појавува, повторете ги чекорите и пробајте други можности.</p>
Се појавуваат пречки на сликата.	<ul style="list-style-type: none">• Ако излезот за слика од вашиот систем оди преку VCR за да стигне до TV, сигналот за заштита од копирање применет на некои DVD-програми може да влијае на квалитетот на сликата. Поврзете го главниот уред директно со телевизорот.
Сликата не се прикажува на целиот екран на телевизорот.	<ul style="list-style-type: none">• Проверете го поставувањето [TV TYPE] (ТИП НА ТВ) во [VIDEO SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ ЗА ВИДЕО) (страница 61).• Соодносот на сликата на дискот е фиксиран.

Симптом	Проблеми и решенија
Се појавува неправилност во бојата на екранот на телевизорот.	<p>Звучниците на системот содржат магнетни делови и зато може да се појави магнетска дисторзија. Кога ќе се појави неправилност во бојата на екранот на телевизорот, проверете ги следните ставки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Монтирајте ги звучниците најмалку 0,3 m од телевизорот. • Ако неправилноста во бојата продолжи, исклучете го телевизорот еднаш, потоа вклучете го по 15 до 30 минути. • Осигурете се дека во близина на звучниците не е поставен магнетен објект (магнетна брава на држачот за телевизорот, уред за здравствена нега, играчка итн.). • Преместете ги звучниците подалеку од телевизорот.
Сликата што се репродуцира е извргена.	<ul style="list-style-type: none"> • Поставете [YCbCr] во [YCbCr/RGB (HDMI)] на [RGB] (страница 63).

Звук

Симптом	Проблеми и решенија
Нема звук.	<ul style="list-style-type: none"> • Кабелот на звучникот не е безбедно поврзан. • Проверете ги поставувањата за звучниците (страница 66).
Не се емитува звук кога компонентата (дигитален сателитски приемник, PlayStation 3 итн.) е поврзана директно со телевизорот преку HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете го следниот статус. <ul style="list-style-type: none"> – Поврзете аудио кабел од приклучокот за AUDIO OUT (излез за аудио) на телевизорот до системот (страница 26) и изберете ја функцијата „TV“. – Исклучете ги звучниците на телевизорот.
Се слуша силно брмчење или врева.	<ul style="list-style-type: none"> • Поместете го телевизорот подалеку од аудио-компонентите. • Исчистете го дискот.
Звукот го губи стерео-ефектот кога репродуцирате VIDEO CD, CD или аудио датотека.	<ul style="list-style-type: none"> • Изберете стерео звук со притискање на AUDIO (страница 38).
Нема звук или звукот е слаб од одреден звучник или од сите звучници.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете го поставувањето за опкружувачки звук (страница 49). • Проверете ги поврзувањата на звучниците и поставувањата (страници 25, 66). • Во зависност од дискот DVD, излезниот звук можеби нема да е целосниот 5.1 канал. • Се репродуцира двоканален извор.
Звукот доаѓа само од централниот звучник.	<ul style="list-style-type: none"> • Во зависност од дискот, звукот може да доаѓа само од централниот звучник.
Нема системски звук од телевизорот.	<ul style="list-style-type: none"> • Поставете [AUDIO (HDMI)] (АУДИО (HDMI)) во [HDMI SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ ЗА HDMI) на [ON] (ВКЛУЧЕНО) (страница 63). • Приклучокот за HDMI OUT не емитува звук од Super Audio CD. • Изведете ја следната постапка. <ol style="list-style-type: none"> ① Исклучете го системот и повторно вклучете го. ② Исклучете ја поврзаната компонента и повторно вклучете ја. ③ Исклучете го и потоа повторно поврзете го кабелот за HDMI.
Звукот на датотеките што се репродуцираат од DATA CD/DATA DVD/USB-уред е со пречки.	<ul style="list-style-type: none"> • Бит-стапката што е користена за кодирање на аудио датотеките е прениска. На DATA CD/DATA DVD/USB-уредот пренесете аудио датотеки што се кодирани со повисока бит-стапка.

Симптом	Проблеми и решенија
Има бучава или звукот прескокнува кога репродуцирате USB-уред.	<ul style="list-style-type: none"> • Копирајте ги датотеките на компјутерот, форматирајте го USB-уредот во формат FAT12, FAT16 или FAT32 и повторно пренесете ги датотеките на USB-уредот.

Репродукција на диск

Симптом	Проблеми и решенија
Дискот не се репродуцира.	<ul style="list-style-type: none"> • Кодот за регионот на дискот DVD не соодветствува со системот. • Влага се кондензирала во уредот и може да предизвика оштетување на леките. Отстранете го дискот и оставете го уредот вклучен околу половина час.
Јазикот за звучниот запис или преводот не може да се сменат.	<ul style="list-style-type: none"> • Поставете го јазикот преку менито за дискот.
Дискот не започнува со репродукција од почетокот.	<ul style="list-style-type: none"> • Додека сте во режимот на прекин, притиснете ■ на главниот уред или далечинскиот управувач, а потоа започнете со репродукцијата (страница 36).
Не може да се репродуцира DATA CD/DATA DVD.	<ul style="list-style-type: none"> • Дискот DATA CD не е снимен во согласност со ISO 9660 ниво 1/ниво 2 или Joliet. • Дискот DATA DVD не е снимен во UDF (универзален формат на диск).
Не може да се репродуцира некоја датотека.	<ul style="list-style-type: none"> • Наставката на името на датотеката или форматот на датотеката не се правилни. Погледнете „Дискови што се репродуцираат/датотеки од USB-уред“ (страница 6). • Проверете го поставувањето [MEDIA] (МЕДИУМИ) (страница 35). • Системот може да репродуцира само до длабочина од 8 папки. • Проверете дали бројот на папки е 200 или помалку. • Проверете дали бројот на аудио датотеки/JPEG-слики во папката е 150 или помалку.
Не може да се прегледа некоја JPEG-слика.	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG-сликата е поголема од 3.072 (ширина) × 2.048 (висина) пиксели во нормален формат или е со 2.000.000 пиксели во прогресивен формат што вообичаено се користи за интернет-страници.
Датотека со видео не може да се репродуцира.	<ul style="list-style-type: none"> • Резолуцијата на видеото е поголема од 720 (ширина) × 576 (висина).
Насловите на папките/датотеките/имињата на датотеките не се прикажуваат правилно.	<ul style="list-style-type: none"> • Системот може да прикажува само броеви и букви од азбуката. Другите знаци се прикажуваат како [_].
Имињата на датотеките не се прикажуваат правилно.	<ul style="list-style-type: none"> • Кодовите на знаци што системот може да ги прикаже се само броеви и букви од азбуката. Другите знаци не се прикажуваат точно.

Репродукција од USB

Симптом	Проблеми и решенија
USB-уредот не започнува со репродукција од почетокот.	<ul style="list-style-type: none"> • Додека сте во режимот на прекин, притиснете ■ на главниот уред или далечинскиот управувач, а потоа започнете со репродукцијата (страница 36).

Симптом	Проблеми и решенија
USB-уредот не може да се репродуцира.	<ul style="list-style-type: none"> • USB-уредите што се форматирани со системи на датотеки кои се поинакви од FAT12, FAT16 или FAT32 не се поддржани.* * Овој систем поддржува FAT12, FAT16 и FAT32, но некои USB-уреди може да не ги поддржуваат сите овие формати. За детали, погледнете го упатството за работа за USB-уредот или контактирајте со производителот. • Ако користите партициониран USB-уред, само аудио датотеките на првата партиција може да се репродуцираат.
Не може да се репродуцира некоја датотека.	<ul style="list-style-type: none"> • Наставката на името на датотеката или форматот на датотеката не се правилни. Погледнете „Дискови што се репродуцираат/датотеки од USB-уред“ (страница 6). • Проверете го поставувањето [MEDIA] (МЕДИУМИ) (страница 35). • Системот може да репродуцира само до длабочина од 8 папки. • Проверете дали бројот на папки е 200 или помалку. • Проверете дали бројот на аудио датотеки/JPEG-слики во папката е 150 или помалку. • Датотеките што се кодирани или заштитени со лозинки и слично не може да се репродуцираат.
Не може да се прегледа некоја JPEG-слика.	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG-сликата е поголема од 3.072 (ширина) × 2.048 (висина) пиксели во нормален формат или е со 2.000.000 пиксели во прогресивен формат што вообичаено се користи за интернет-страници.
Датотека со видео не може да се репродуцира.	<ul style="list-style-type: none"> • Резолуцијата на видеото е поголема од 720 (ширина) × 576 (висина).
Не може да се репродуцира WMA-датотека.	<ul style="list-style-type: none"> • Не може да се репродуцира WMA-датотека што е во форматот WMA DRM, WMA Lossless или WMA PRO.
Не може да се репродуцира AAC-датотека.	<ul style="list-style-type: none"> • Не може да се репродуцира AAC-датотека што е во форматот AAC DRM или AAC Lossless.
Насловите на папките/ датотеките/имината на датотеките не се прикажуваат правилно.	<ul style="list-style-type: none"> • Системот може да прикажува само броеви и букви од азбуката. Другите знаци се прикажуваат како [_].
Имината на датотеките не се прикажуваат правилно.	<ul style="list-style-type: none"> • Кодовите на знаци што системот може да ги прикаже се само броеви и букви од азбуката. Другите знаци не се прикажуваат точно.
Ќе потрае пред репродукцијата да започне.	<ul style="list-style-type: none"> • Откако системот ќе ги прочита сите датотеки на USB-уредот, почетокот на репродукцијата може да се одложи ако: <ul style="list-style-type: none"> – постојат многу папки или датотеки на USB-уредот; – структурата на папките или датотеките е премногу сложена; – капацитетот на меморијата е многу голем; – големината на датотеката е преголема; – внатрешната меморија е фрагментирана. • Системот репродуцира аудио датотека во AAC-формат.
USB-уред што е користен на друг уред не работи.	<ul style="list-style-type: none"> • Можеби е снимен во неподдржан формат. Ако е така, прво направете резервна копија од важните датотеки на USB-уредот копирајќи ги на тврдиот диск на компјутерот. Потоа, форматирајте го USB-уредот во формат FAT12, FAT16 или FAT32 и повторно пренесете ги датотеките на USB-уредот.

Пренос на песна/аудио датотека

Симптом	Проблеми и решенија
Не можете да започнете со пренос на USB-уред.	<ul style="list-style-type: none">• Можеби се појавиле следните проблеми.<ul style="list-style-type: none">– USB-уредот е полн.– Бројот на аудио датотеки и папки на USB-уредот го достигнал ограничувањето.– USB-уредот има заштита за пишување.
Преносот прекинува пред да заврши.	<ul style="list-style-type: none">• Брзината за комуникација на USB-уредот е навистина ниска. Поврзете USB-уред што овој систем може да го репродуцира.• Ако операциите за пренос и бришење се повторат неколку пати, структурата на датотеките од USB-уредот станува сложена. Следете ги упатствата за работа за USB-уредот за да го форматирате истиот. Обратете се до најблискиот продавач на Sony ако проблемот опстојува.• USB-уредот е полн.• Бројот на аудио датотеки и папки на USB-уредот го достигнал ограничувањето.
Преносот на USB-уред резултира со грешка. Аудио датотеките или папките на USB-уредот не може да се избришат.	<ul style="list-style-type: none">• USB-уредот е исклучен или напојувањето е исклучено за време на бришењето. Избришете ја делумно избришаната датотека. Ако ова не го реши проблемот, USB-уредот е можеби оштетен. Следете ги упатствата за работа за USB-уредот за да го форматирате истиот. Обратете се до најблискиот продавач на Sony ако проблемот опстојува.• Проверете дали USB-уредот има заштита за пишување.




Пребарувач на станици

Симптом	Проблеми и решенија
Радиостаниците не може да се вклучат.	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали антената (воздушна) е безбедно поврзана. Прилагодете ја антената (воздушна) или поврзете надворешна антена (воздушна) ако е потребно.• Јачината на сигналот на станицата е премногу слаб (кога пребарувате со автоматско пребарување). Користете директно пребарување.
FM-приемот е слаб.	<ul style="list-style-type: none">• Употребете 75-омски коаксијален кабел (не се доставува) за да го поврзете главниот уред со надворешна FM-антена (воздушна).

„Control for HDMI“ (Контрола за HDMI)

Симптом	Проблеми и решенија
Функцијата „Control for HDMI“ (Контрола за HDMI) не функционира.	<ul style="list-style-type: none">• Поставете [CONTROL FOR HDMI] (КОНТРОЛА ЗА HDMI) во [HDMI SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ ЗА HDMI) на [ON] (ВКЛУЧЕНО) (страница 62).• Осигурете се дека поврзаната компонента е компатибилна со функцијата [CONTROL FOR HDMI] (КОНТРОЛА ЗА HDMI).• Проверете ја поставката за поврзаната компонента за функцијата „Control for HDMI“ (Контрола за HDMI). Погледнете ги упатствата за работа на компонентата.• Ако го промените поврзувањето HDMI, поврзете и исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. струја) или ако имате испад во мрежата за напојување, поставете го [CONTROL FOR HDMI] (КОНТРОЛА ЗА HDMI) во [HDMI SETUP] (ПОСТАВУВАЊЕ ЗА HDMI) на [OFF] (ИСКЛУЧЕНО), а потоа поставете го на [ON] (ВКЛУЧЕНО) (страница 62).• За детали, видете „Користење на функцијата „Control for HDMI“ (Контрола за HDMI) за „BRAVIA“ Sync“ (страница 52).
Од системот и телевизорот не се емитува звук кога е вклучена функцијата Контрола на аудиото на системот.	<ul style="list-style-type: none">• Осигурете се дека поврзаниот телевизор е компатибилен со функцијата Контрола на аудиото на системот.• За детали, видете „Користење на функцијата „Control for HDMI“ (Контрола за HDMI) за „BRAVIA“ Sync“ (страница 52).


Пораки

Симптом	Проблеми и решенија
Наизменично се појавуваат „PROTECTOR“ и „PUSH POWER“.	<ul style="list-style-type: none">• Притиснете  за да го исклучите системот и проверете ги следните делови откако „STANDBY“ ќе исчезне.<ul style="list-style-type: none">– Дали каблите за звучниците + и – имаат краток спој?– Дали нешто ги блокира отворите на вентилацијата на системот?– Откако ќе ги проверите горепосочените ставки и ќе ги решите проблемите, вклучете го системот. Ако причината за проблемот не може да се најде дури и откако сте ги провериле сите горепосочени ставки, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.
Се појавува „OVERLOAD“, „REMOVE USB“, а потоа „PUSH POWER“.	<ul style="list-style-type: none">• Откриен е проблем на нивото на електрична струја од портата за  (USB). Исклучете го системот и отстранете го USB-уредот од портата за  (USB). Проверете дека нема проблем со USB-уредот. Обратете се до најблискиот продавач на Sony ако приказот опстојува.
„LOCKED“ се појавува и не може да се репродуцира диск.	<ul style="list-style-type: none">• Контактирајте го најблискиот продавач на Sony или со овластен сервис за Sony.
Се појавува „DATA ERROR“.	<ul style="list-style-type: none">• Датотеката што сакате да ја репродуцирате е оштетена.• Форматот на датотеката не соодветствува со наставката на името на датотеката. Погледнете „Дискови што се репродуцираат/датотеки од USB-уред“ (страница 6).• Форматот на JPEG-сликата не е во согласност со DCF.
„READING“ се прикажува подолг период за време на репродукцијата.	<ul style="list-style-type: none">• Процесот на читање може да трае долго време ако:<ul style="list-style-type: none">– постојат многу папки или датотеки на USB-уредот;– структурата на папките или датотеките е премногу сложена;– капацитетот на меморијата е многу голем;– внатрешната меморија е фрагментирана.

Функција за самодијагноза

(Кога на екранот се појавуваат букви/бројеви)

Кога е вклучена функцијата за самодијагноза со цел спречување на дефект на системот, на екранот на телевизорот или на екранот на предниот панел се појавува услужен број од 5 знаци (на пример, C 13 50), комбинација од една буква и 4 цифри. Во тој случај проверете ја следната табела.



Првите 3 знаци на услужниот број	Причина и/или поправно дејство
C 13	Дискот е извалкан. →Исчистете го дискот со мека крпа (страница 69).
E XX (XX е број)	За да се спречи дефект, системот ја извел функцијата за самодијагноза. →Обратете се до најблискиот продавач на Sony или со локален овластен сервис за Sony и дадете им го услужниот број од 5 знаци. Пример: E 61 10

Кога не екранот на телевизорот се појавува бројот на верзијата

Кога ќе го исклучите системот, на екранот на телевизорот може да се појави бројот на верзијата [VER.X.XX] (VER.X.XX) (X е број). Иако ова не е дефект и е наменето само за употреба од страна на Sony, не е можна работа со системот. Исклучете го системот и повторно вклучете го за да работите со него.



Спецификации

Дел за засилувачот

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (номинално):
Напред Л + Напред Д 65 W + 65 W (со 3 оми, 1 kHz, 1% THD)

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (референтно):
Напред Л/Напред Д/
Централен/
Опкружувачки Л/
Опкружувачки Д: 100 W
(по канал со 3 оми, 1 kHz)
Сабвуфер: 100 W
(со 3 оми, 80 Hz)
Влезови (аналогни) TV (AUDIO IN)
Чувствителни:
450/250 mV

Super Audio CD/DVD-систем

Својства на ласерската диода
Времетраење на емисија:
Постојано
Излез за ласер: Помалку од 44,6 μW

* Овој излез е мерка за вредност на растојание од 200 mm од површината на леќата на објективот на оптичкиот блок за прибирање со отвор од 7 mm.

Систем на форматирање на сигнал
За моделите наменети за Латинска Америка: NTSC
Други модели: NTSC/PAL

Дел за USB

↔ порта за (USB):
Максимална струја: 500 mA

Дел за приемникот

Систем PLL кварцен дигитален синтисајзер
Опсег на пребарување 87,5 MHz - 108,0 MHz (чекор од 50 kHz)
Антенa (воздушна) Жична FM-антена (воздушна)
Терминали за антена (воздушна) 75 оми, небалансирано

Дел за видео

Излезе VIDEO: 1 Vp-p 75 оми
HDMI OUT: Тип A (19 pin)

Звучници

Напред

DAV-TZ215 (SS-TS102)

Димензии (прибл.) 103 mm × 164 mm × 85 mm (ш/в/д)
Маса (прибл.) 0,5 kg

DAV-TZ715 (SS-TS103)

Димензии (прибл.) 235 mm × 1.000 / 970 / 940 / 910 mm × 235 mm
(само звучникот:
103 mm × 545 mm × 77 mm) (ш/в/д)

Маса (прибл.) 2,2 kg

Централен (SS-CT101)

Димензии (прибл.) 265 mm × 94 mm × 70 mm
(ш/в/д)

Маса (прибл.) 0,6 kg

Опкружување

DAV-TZ215 (SS-TS102)

Димензии (прибл.) 103 mm × 164 mm × 85 mm (ш/в/д)

Маса (прибл.) 0,5 kg

DAV-TZ715 (SS-TS103)

Димензии (прибл.) 235 mm × 1.000 / 970 / 940 / 910 mm × 235 mm
(само звучникот:
103 mm × 545 mm × 77 mm) (ш/в/д)

Маса (прибл.) 2,2 kg

Сабвуфер

DAV-TZ215 (SS-WS101)

Димензии (прибл.) 169 mm × 300 mm × 320 mm (ш/в/д)

Маса (прибл.) 5,3 kg

DAV-TZ715 (SS-WS102)

Димензии (прибл.) 225 mm × 395 mm × 315 mm (ш/в/д)

Маса (прибл.) 6,5 kg

Општо

Потреби за струја

За моделите наменети за Латинска Америка:
110 V - 240 V AC,
50/60 Hz

За моделите во Саудиска Арабија:

127 V - 240 V AC,
50/60 Hz

Други модели:
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz

Потрошувачка на струја Вклучено: 105 W
Во мирување: 0,2 W*

* Важечко кога системот е во следниот статус:

- „DEMO“ е поставено на „OFF“.

- [CONTROL FOR HDMI] (КОНТРОЛА ЗА HDMI) е поставена на [OFF] (ИСКЛУЧЕНО).

Димензии (прибл.) 430 mm × 67 mm × 335 mm (ш/в/д)

вклучително

и истакнатите делови

Маса (прибл.) 3,6 kg

Поддржан формат на датотеки

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)

Наставка на датотеката: mp3
Бит-стапка: 32 kbps - 320 kbps
Одмерни фреквенции: 32/44,1/48 kHz

WMA (само за USB-уред)

Наставка на датотеката: wma
Бит-стапка: 48 kbps - 192 kbps
Одмерни фреквенции: 44,1 kHz

AAC (само за USB-уред)

Наставка на датотеката: m4a
Бит-стапка: 48 kbps - 320 kbps
Одмерни фреквенции: 44,1 kHz

Xvid

Наставка на датотеката: avi
Кодер/декодер за видео: Xvid-видео
Бит-стапка: 4,854 Mbps (МАКС.)
Резолуција/стапка на рамки:

720 × 480 / 30 fps

720 × 576 / 25 fps

Кодер/декодер за аудио: MP3

MPEG4

Формат на датотека: MP4-формат на датотеки
Наставка на датотеката: mp4/m4v
Кодер/декодер за видео: MPEG4 Simple Profile
(AVC не е компатибилен.)

Бит-стапка: 4 Mbps

Резолуција/стапка на рамки:

720 × 576 / 30 fps

Кодер/декодер за аудио: AAC-LC (HE-AAC не е компатибилен.)

DRM: Не е компатибилно

Дизајнот и спецификациите се подложни на промена без претходно известување.

- Потрошувачка на енергија при мирување 0,2 W.
- Халогенирани забавувачи на пламен не се користени во определените печатени електрични плочи.
- Преку 85% од успешноста на моќта на блокот на засилувачот е постигната преку целосниот дигитален засилувач, S-Master.

Приоритет за репродукција на сите видови датотеки

Табелата подолу ги опишува приоритетите за репродукција на видовите датотеки во поставувањето [MEDIA] (МЕДИУМИ).

Вид на датотеки на диск или USB-уред	Поставување [MEDIA] (МЕДИУМИ)				
	[VIDEO] (ВИДЕО)		[MUSIC/PHOTO] (МУЗИКА)	[PHOTO] (ФОТОГРАФИИ)	[MUSIC] (МУЗИКА)
	Диск	USB-уред	Диск	Диск/USB-уред	Диск/USB-уред
Само за видео датотеки	Видео датотеки	Видео датотеки	Видео датотеки	Видео датотеки	Видео датотеки
Само за JPEG-слики	JPEG-слики	JPEG-слики	JPEG-слики	JPEG-слики	JPEG-слики
Само за аудио датотеки*	MP3-датотеки	Аудио датотеки	MP3-датотеки	Аудио датотеки*	Аудио датотеки*
Видео датотеки и JPEG-слики	Видео датотеки	Видео датотеки	JPEG-слики	JPEG-слики	Видео датотеки
Видео датотеки и аудио датотеки*	Видео датотеки	Видео датотеки	MP3-датотеки	Аудио датотеки*	Аудио датотеки*
Аудио датотеки* и JPEG-слики	MP3-датотеки и JPEG-слики со слајд шоу	Аудио датотеки	MP3-датотеки и JPEG-слики со слајд шоу	JPEG-слики	Аудио датотеки*
Видео датотеки, аудио датотеки* и JPEG-слики	Видео датотеки	Видео датотеки	MP3-датотеки и JPEG-слики со слајд шоу	JPEG-слики	Аудио датотеки*

* Кога користите диск можете да репродуцирате само MP3-датотеки.

Список со кодови за јазици

Правописот на јазикот соодветствува со стандардот ISO 639: 1988 (E/F).

Код	Јазик	Код	Јазик	Код	Јазик	Код	Јазик
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoaan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
1067	Tibetan	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1070	Breton	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1079	Catalan	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1093	Corsican	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1097	Czech	1269	Yiddish	1435	Pashto; Pusho	1535	Tonga
1103	Welsh	1283	Javanese	1436	Portuguese	1538	Turkish
1105	Danish	1287	Georgian	1463	Quechua	1539	Tsonga
1109	German	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1130	Bhutani	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto- Romance	1543	Twai
1142	Greek	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1144	English	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1145	Esperanto	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1149	Spanish	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1150	Estonian	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1151	Basque	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1157	Persian	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1165	Finnish	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1166	Fiji	1327	Laothian	1502	Serbo- Croatian	1684	Chinese
1171	Faroese	1332	Lithuanian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1174	French	1334	Latvian;	1503	Singhalese		
1181	Frisian	1334	Lettish	1505	Slovak	1703	He e одредено
		1345	Malagasy	1506	Slovenian		

Родителска контрола Список со кодови на области

Код	Област	Код	Област	Код	Област	Код	Област
2047	Австралија	2254	Италија	2184	Обединето Кралство	2174	Франција
2046	Австрија	2276	Јапонија			2376	Холандија
2044	Аргентина	2079	Канада	2427	Пакистан	2090	Чиле
2057	Белгија	2092	Кина	2436	Португалија	2086	Швајцарија
2070	Бразил	2304	Кореја	2489	Русија	2499	Шведска
2109	Германија	2363	Малезија	2501	Сингапур	2149	Шпанија
2115	Данска	2362	Мексико	2528	Тајланд		
2248	Индија	2390	Нов Зеланд	2424	Филипини		
2238	Индонезија	2379	Норвешка	2165	Финска		

Индекс

A–Z

A/V SYNC 58
ANGLE 37
ATTENUATE 58
AUDIO 61
AUDIO (HDMI) 63
AUDIO DRC 64
AUDIO SETUP 63
AUTO STBY 59
BACKGROUND 64
BLACK LEVEL 62
CD со повеќе сесии 8
COLOR SYSTEM
(VIDEO CD) 62
CONTROL FOR HDMI 62
Control for HDMI
(Контрола за HDMI) 52
CUSTOM 60
DEMO 59
DIMMER 59
EFFECT 42
FM MODE 48
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 63
HDMI RESOLUTION 62
HDMI SETUP 62
INTERVAL 43
JPEG RESOLUTION 63
LANGUAGE SETUP 61
MEDIA 35, 43
MENU 61
MULTI-DISC RESUME 65
OSD 61
PARENTAL CONTROL 64
PAUSE MODE 62
RESET 65
SCREEN SAVER 64
SETUP 60
SLEEP 57
SPEAKER FORMATION 63
SPEAKER SETUP 66
CONNECTION 66
DISTANCE 66
LEVEL 66, 67
SUBTITLE 38, 61
Super Audio CD 39
SYSTEM MENU 48, 49, 57,
58, 59
SYSTEM SETUP 64
TEST TONE 67
TIME 37
TRACK SELECTION 64
TV TYPE 61
VIDEO SETUP 61
VOLUME LIMIT 62

Б

Брзо поставување 30

Д

Дискови што се
репродуцираат 6

Е

Екран на предниот панел 14

З

Заден панел 15

К

Код на регионот 8
Контролно мени 18

М

Мени за DVD 38

П

Повторено
репродуцирање 41
Преден панел 13
Програмирана
репродукција 40

Р

Репродукцијата по случаен
избор 41

С

Список со кодови за
јазици 79

HDMI

<http://www.sony.net/>

4-295-622-13(1) (MK)

